



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	28 Декември 2015 година Службен гласник број 14 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители " бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

1. Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/1
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 год.) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007год.), Советот на општината **ПРИЛЕП** на **43** седница, одржана на **28.12.2015** година, донесе :

Б У Џ Е Т
на Општина ПРИЛЕП за 2016

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината **ПРИЛЕП** за **2016** година, се состои од :

I. Вкупни приходи	1.165.284.000
Даночни приходи	268.357.000
Неданочни приходи	77.475.000
Капитални приходи	118.000.000
Приходи од дотации	561.016.000
Приходи од трансфери	111.422.000
Приходи од донации	29.014.000
II. Вкупни расходи	1.158.484.000
Од утврдени намени	1.155.784.000
Расходи од резерви	2.700.000
III. Дефицит	6.800.000
IV. Финансирање	-6.800.000
Прилив	0
Домашзадолжувања	0
Странски заеми	0
Одлив	6.800.000
Отплата на главница	6.800.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		0	1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2016					
				Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		247.846.000	268.357.000	0	0	0	0	268.357.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		9.120.000	9.420.000	0	0	0	0	9.420.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријати		5.000.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
711114	Данок на плати остварени во странство		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
711139	Данок на доход на Приходи од занаетчиска дејност според паушално утв.		1.500.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
713	Даноци на имот		87.785.000	93.785.000	0	0	0	0	93.785.000
713111	Данок на имот од физички лица		34.184.000	34.184.000	0	0	0	0	34.184.000
713113	Данок на имот од правни лица		9.601.000	9.601.000	0	0	0	0	9.601.000
713211	Данок на наследство и подарок		2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
713311	Данок на промет на недвижности		42.000.000	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000
717	Даноци на специфични услуги		135.461.000	145.162.000	0	0	0	0	145.162.000
717111	Комунална Такса за привремен престој		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
717112	Комунална Такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна		19.083.000	19.083.000	0	0	0	0	19.083.000
717115	Комунална Такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
717116	Комунална Такса за користење и одржување на јавно осветление		56.000.000	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000
717131	Комунална Такса за користење на просторот пред деловни простории		5.000.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
717132	Комунална Такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
717133	Комунална Такса за користење музика во јавните локали		278.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717135	Комунална Такса за користење на плоштади и друг простор во градови		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717136	Комунална Такса за користење на просторот за паркирање на моторни		1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000
717137	Надомест за уредување на градежно земјиште		46.000.000	52.500.000	0	0	0	0	52.500.000
717138	Надоместоци од Комунална дејност		1.600.000	1.979.000	0	0	0	0	1.979.000
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални Такси кои се приход на		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		15.480.000	19.990.000	0	0	0	0	19.990.000
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен ба		210.000	200.000	0	0	0	0	200.000
718127	Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегриран		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот скопје		160.000	150.000	0	0	0	0	150.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота		14.410.000	18.940.000	0	0	0	0	18.940.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		76.404.000	9.100.000	68.375.000	0	1.558.000	0	79.033.000
722	Глоби, судски и административни такси		4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	4.650.000
722147	Глоби за патен сообраќајно надлежност на елс		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
722315	Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај орг.		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		0	1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
				Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
722316	Други локални Такси		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
723	Такси и надоместоци		66.679.000	900.000	65.932.000	0	1.558.000	0	68.390.000
723011	Такси за диплома и сертификат		421.000	0	451.000	0	0	0	451.000
723012	Такси за запишување		416.000	0	976.000	0	0	0	976.000
723013	Такса за испити		1.420.000	0	2.270.000	0	800.000	0	3.070.000
723019	Други образовни Такси		380.000	0	280.000	0	0	0	280.000
723111	целодневна и претшколска грижа		25.226.000	0	26.127.000	0	0	0	26.127.000
723112	Средства за екскурзии		2.864.000	0	3.890.000	0	0	0	3.890.000
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, гр		1.020.000	0	1.330.000	0	0	0	1.330.000
723119	Други помошни активности во образованието		4.776.000	0	4.102.000	0	758.000	0	4.860.000
723219	Приходи од продажба на производи и стоки		4.740.000	0	3.758.000	0	0	0	3.758.000
723411	Членарини во институции во областа на културата		600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
723719	Други Услуги од сместување		21.930.000	0	18.925.000	0	0	0	18.925.000
723911	Закупнина од објекти		1.986.000	0	3.223.000	0	0	0	3.223.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот		900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
724	Други владини услуги		60.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)		60.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000
725	Други неданочни приходи		5.015.000	3.500.000	2.433.000	0	0	0	5.933.000
725916	Други средства за солидарност		210.000	0	120.000	0	0	0	120.000
725922	Приходи од осигурување на имот		370.000	0	370.000	0	0	0	370.000
725939	Останати неданочни Приходи		2.635.000	1.500.000	1.943.000	0	0	0	3.443.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каска) и		1.800.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		83.000.000	118.000.000	0	0	0	0	118.000.000
731	Продажба на капитални средства		4.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
731117	Приходи од продажба на општински имот		4.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		79.000.000	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост		35.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
733118	Надомест за детални геолошки истражувања		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по осн		3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по осн		17.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени обје		21.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		739.031.000	111.422.000	0	561.016.000	27.456.000	0	699.894.000
741	Трансфери од други нивоа на власт		706.429.000	110.802.000	0	561.016.000	0	0	671.818.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите		9.005.000	9.005.000	0	0	0	0	9.005.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		0	1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
				Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
741115	Дотации на општината, од Приходи од ддв		66.852.000	77.579.000	0	0	0	0	77.579.000
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство		16.968.000	0	0	16.968.000	0	0	16.968.000
741120	Блок дотации на општината по одделни намени		575.207.000	0	0	544.048.000	0	0	544.048.000
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт		38.397.000	24.218.000	0	0	0	0	24.218.000
742	Донации од странство		14.776.000	620.000	0	0	12.002.000	0	12.622.000
742114	Приходи од европската унија		6.772.000	0	0	0	6.515.000	0	6.515.000
742119	Други општи и тековни донации		8.004.000	620.000	0	0	5.487.000	0	6.107.000
743	Капитални донации		7.826.000	0	0	0	7.826.000	0	7.826.000
743211	Капитални донации		7.826.000	0	0	0	7.826.000	0	7.826.000
744	Тековни донации		10.000.000	0	0	0	7.628.000	0	7.628.000
744211	Донации од физички лица		10.000.000	0	0	0	7.628.000	0	7.628.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

			1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
			2.400.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.400.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		2.400.000	0	0	0	0	0	0
	482720 Изградба на капацитети за водоснабдување		2.400.000	0	0	0	0	0	0
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		80.080.000	24.020.000	0	0	7.628.000	0	31.648.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		7.100.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
401	Основни плати		700.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци		700.000	800.000	0	0	0	0	800.000
404	Надоместоци		6.400.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
	404150 Други надоместоци		6.400.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		850.000	870.000	0	0	0	0	870.000
420	Патни и дневни расходи		200.000	220.000	0	0	0	0	220.000
	420130 Патување во земјата - сместување		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	420220 Патување во странство - патни расходи		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Патување во странство - сместување		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420240 Патување во странство - споредни расходи		30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	421320 Телефон и телефакс		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426	Други тековни расходи		300.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	426210 Расходи за репрезентација		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426990 Други оперативни расходи		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		57.350.000	11.150.000	0	0	0	0	11.150.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		52.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија		52.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
463	Трансфери до невладини организации		2.200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации		2.200.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
464	Разни трансфери		3.150.000	5.150.000	0	0	0	0	5.150.000
	464120 Стипендии за поддршка на млади таленти		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	464310 Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби		350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	464990 Други трансфери		2.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
471	Социјални надоместоци		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	471160 Еднократна парична помош и помош во натура		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	471230 Помош за новороденчиња		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		10.480.000	0	0	0	7.628.000	0	7.628.000
481	Градежни објекти		10.480.000	0	0	0	7.628.000	0	7.628.000
	481220 Набавка или нова изградба на деловни објекти		10.000.000	0	0	0	7.628.000	0	7.628.000
	481230 Реконструкција на деловни објекти		480.000	0	0	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК		3.750.000	3.674.000	0	0	0	0	3.674.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.220.000	1.234.000	0	0	0	0	1.234.000
401	Основни плати		880.000	890.000	0	0	0	0	890.000
	401110 Основни плати -функционери		800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		80.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402	Придонеси за социјално осигурување		340.000	344.000	0	0	0	0	344.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		224.000	224.000	0	0	0	0	224.000
	402210 Основни придонеси за здравство		90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		16.000	20.000	0	0	0	0	20.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.830.000	1.590.000	0	0	0	0	1.590.000
420	Патни и дневни расходи		480.000	480.000	0	0	0	0	480.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	420130 Патување во земјата - сместување		70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	420220 Патување во странство - патни расходи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	420230 Патување во странство - сместување		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	420240 Патување во странство - споредни расходи		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		550.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	421320 Телефон и телефакс		500.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	421420 Регистрација на моторни возила		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
425	Договорни услуги		100.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	425260 Осигурување на моторни возила		100.000	60.000	0	0	0	0	60.000
426	Други тековни расходи		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	426210 Расходи за репрезентација		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	426990 Други оперативни расходи		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		700.000	850.000	0	0	0	0	850.000
464	Разни трансфери		700.000	850.000	0	0	0	0	850.000
	464940 Трансфери при пензионирање		700.000	850.000	0	0	0	0	850.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		112.095.000	110.524.000	0	0	0	0	110.524.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		43.384.000	47.324.000	0	0	0	0	47.324.000
401	Основни плати		32.000.000	34.850.000	0	0	0	0	34.850.000
	401120 Основни плати - државни службеници		26.800.000	29.450.000	0	0	0	0	29.450.000
	401130 Основни плати - други вработени		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		2.200.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
402	Придонеси за социјално осигурување		11.384.000	12.474.000	0	0	0	0	12.474.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		7.500.000	8.214.000	0	0	0	0	8.214.000
	402210 Основни придонеси за здравство		3.100.000	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување		244.000	270.000	0	0	0	0	270.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		540.000	590.000	0	0	0	0	590.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		57.541.000	52.900.000	0	0	0	0	52.900.000
420	Патни и дневни расходи		850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	420130 Патување во земјата - сместување		160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	420220 Патување во странство - патни расходи		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	420230 Патување во странство - сместување		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	420240 Патување во странство - споредни расходи		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		20.091.000	18.100.000	0	0	0	0	18.100.000
	421110 Електрична енергија		9.121.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
	421120 Водовод и канализација		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	421130 Губретарина		500.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	421240 Течни горива		1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	421310 Пошта		1.720.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	421320 Телефон и телефакс		1.400.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	421420 Регистрација на моторни возила		150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421430 Транспорт на стоки		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	421440 Транспорт на луѓе		1.000.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		7.900.000	8.020.000	0	0	0	0	8.020.000
	423110 Канцелариски материјали		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработ		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	423210 Материјали за АОП		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	423310 Униформи		0	60.000	0	0	0	0	60.000
	423320 Обувки		0	60.000	0	0	0	0	60.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	423720 Материјали за разни поправки		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	423990 Други материјали		2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
424	Поправки и тековно одржување		8.850.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* ☐ резервни дел		500.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	424210 Одржување на згради		5.200.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	424410 Поправки и одржување на мебел		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425	Договорни услуги		6.210.000	5.870.000	0	0	0	0	5.870.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	425260 Осигурување на моторни возила		400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	425310 Правни услуги		60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	425320 Судски вештачења		60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	425330 Судски преведувачи		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425360 Плаќање на судски такси		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	425630 Испитување на квалитетот на водите и воздухот		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	425970 Консултантски услуги		800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	425990 Други договорни услуги		2.340.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
426	Други тековни расходи		9.140.000	8.560.000	0	0	0	0	8.560.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	426110 Членарини во меѓународни организации		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	426120 Членарини во домашни организации		1.230.000	650.000	0	0	0	0	650.000
	426210 Расходи за репрезентација		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	426310 Семинари и конференции		200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426410 Објавување на огласи		3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
	426990 Други оперативни расходи		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
427	Привремени вработувања		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	427110 Привремени вработувања		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		350.000	500.000	0	0	0	0	500.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		350.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	452410 Камата на кредити		350.000	500.000	0	0	0	0	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.620.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
480	Купување на опрема и машини		1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема		1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482	Други градежни објекти		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	482520 Купување на средства за телекомуникација		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		120.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	485230 Компјутерски софтвер		120.000	600.000	0	0	0	0	600.000
486	Купување на возила		7.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	486190 Купување на други моторни возила		7.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		2.200.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори		2.200.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
	491190 Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори		2.200.000	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		3.000.000	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.000.000	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
425	Договорни услуги		3.000.000	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
	425640 Изработка на просторни и урбанистички планови		3.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	425980 Надзор над одржување на изградбата		0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		11.846.000	7.900.000	0	0	6.515.000	0	14.415.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		4.900.000	3.430.000	0	0	1.170.000	0	4.600.000
420	Патни и дневни расходи		75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
	420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		6.000	0	0	0	6.000	0	6.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		2.000	0	0	0	2.000	0	2.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	420130 Патување во земјата - сместување		6.000	0	0	0	6.000	0	6.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		33.000	0	0	0	33.000	0	33.000
	420220 Патување во странство - патни расходи		8.000	0	0	0	8.000	0	8.000
	420230 Патување во странство - сместување		20.000	0	0	0	20.000	0	20.000
425	Договорни услуги		3.636.000	3.230.000	0	0	756.000	0	3.986.000
	425910 Преведувачи		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		2.079.000	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000
	425970 Консултантски услуги		807.000	1.200.000	0	0	607.000	0	1.807.000
	425980 Надзор над одржување на изградбата		0	0	0	0	149.000	0	149.000
	425990 Други договорни услуги		650.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426	Други тековни расходи		1.189.000	200.000	0	0	339.000	0	539.000
	426310 Семинари и конференции		1.189.000	200.000	0	0	339.000	0	539.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.450.000	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000
464	Разни трансфери		1.450.000	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000
	464990 Други трансфери		1.450.000	4.470.000	0	0	0	0	4.470.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.496.000	0	0	0	5.345.000	0	5.345.000
480	Купување на опрема и машини		93.000	0	0	0	93.000	0	93.000
	480110 Купување на канцелариска опрема		93.000	0	0	0	93.000	0	93.000
481	Градежни објекти		5.403.000	0	0	0	5.252.000	0	5.252.000
	481210 Подготвување проекти на деловни објекти		457.000	0	0	0	308.000	0	308.000
	481230 Реконструкција на деловни објекти		4.946.000	0	0	0	4.944.000	0	4.944.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
424	Поправки и тековно одржување		0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	424390 Одржување на други градби		0	800.000	0	0	0	0	800.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		0	400.000	0	0	0	0	400.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		32.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		32.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		22.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
	421110 Електрична енергија		22.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
423	Материјали и ситен инвентар		5.000.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
	423990 Други материјали		5.000.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
424	Поправки и тековно одржување		5.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		5.000.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		14.410.000	12.274.000	0	0	0	0	12.274.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		14.410.000	12.274.000	0	0	0	0	12.274.000
424	Поправки и тековно одржување		14.410.000	12.274.000	0	0	0	0	12.274.000
424590	Одржување на други зелени површини		14.410.000	12.274.000	0	0	0	0	12.274.000
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ		0	5.075.000	0	0	0	0	5.075.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000
421440	Транспорт на луѓе		0	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија		0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ		26.000.000	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		26.000.000	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000
424	Поправки и тековно одржување		26.000.000	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта		20.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
424390	Одржување на други градби		6.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
424	Поправки и тековно одржување		0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
424590	Одржување на други зелени површини		0	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		5.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.400.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување		4.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
424390	Одржување на други градби		4.400.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425	Договорни услуги		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425940	Рушење на објекти		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J90	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ		1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424	Поправки и тековно одржување		1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000
424390	Одржување на други градби		1.200.000	900.000	0	0	0	0	900.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

			1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
482	Други градежни објекти		8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
	482810 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергети		500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	482820 Изградба на капацитети во енергетиката		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		56.208.000	68.798.000	0	0	7.826.000	0	76.624.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		56.208.000	68.798.000	0	0	7.826.000	0	76.624.000
482	Други градежни објекти		54.708.000	62.298.000	0	0	7.826.000	0	70.124.000
	482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автог		2.800.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати		43.908.000	0	0	0	0	0	0
	482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати		8.000.000	58.798.000	0	0	7.826.000	0	66.624.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
	485420 Надомест за одземен имот		1.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
JDA	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП		29.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		29.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482	Други градежни објекти		29.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати		29.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		7.000.000	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		7.000.000	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
482	Други градежни објекти		7.000.000	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000
	482710 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водосна		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	482720 Изградба на капацитети за водоснабдување		5.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ		13.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		13.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти		13.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	482310 Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станиц		1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	482920 Изградба на други објекти		12.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
JIA	ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕ		9.500.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		9.500.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
482	Други градежни објекти		9.500.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	482920 Изградба на други објекти		9.500.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
JL0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		7.000.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		7.000.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000
482	Други градежни објекти		7.000.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000
	482920 Изградба на други објекти		7.000.000	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000
JLA	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
482	Други градежни објекти		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	482920 Изградба на други објекти		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		3.763.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.763.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
480	Купување на опрема и машини		63.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	480190 Купување на друга опрема		63.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти		3.700.000	0	0	0	0	0	0
	482920 Изградба на други објекти		3.700.000	0	0	0	0	0	0
JR0	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
486	Купување на возила		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	486190 Купување на други моторни возила		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО		10.241.000	0	600.000	9.091.000	0	0	9.691.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		5.910.000	0	0	6.285.000	0	0	6.285.000
401	Основни плати		4.310.000	0	0	4.620.000	0	0	4.620.000
	401130 Основни плати - други вработени		4.016.000	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		294.000	0	0	420.000	0	0	420.000
402	Придонеси за социјално осигурување		1.600.000	0	0	1.665.000	0	0	1.665.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		1.043.000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	402210 Основни придонеси за здравство		450.000	0	0	450.000	0	0	450.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување		32.000	0	0	35.000	0	0	35.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		75.000	0	0	80.000	0	0	80.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		4.331.000	0	600.000	2.806.000	0	0	3.406.000
420	Патни и дневни расходи		45.000	0	45.000	0	0	0	45.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	420120 Патување во земјата - патни расходи		45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		1.440.000	0	140.000	1.250.000	0	0	1.390.000
	421110 Електрична енергија		590.000	0	40.000	450.000	0	0	490.000
	421120 Водовод и канализација		20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421130 Ѓубретарина		50.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	421240 Течни горива		400.000	0	100.000	350.000	0	0	450.000
	421310 Пошта		30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	421320 Телефон и телефакс		160.000	0	0	170.000	0	0	170.000
	421390 Други трошоци за комуникација		20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421440 Транспорт на луѓе		170.000	0	0	170.000	0	0	170.000
423	Материјали и ситен инвентар		950.000	0	100.000	700.000	0	0	800.000
	423110 Канцелариски материјали		40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен		850.000	0	100.000	600.000	0	0	700.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	423810 Ситен инвентар		40.000	0	0	0	0	0	0
	423990 Други материјали		0	0	0	40.000	0	0	40.000
424	Поправки и тековно одржување		950.000	0	100.000	500.000	0	0	600.000
	424210 Одржување на згради		130.000	0	0	130.000	0	0	130.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		820.000	0	100.000	370.000	0	0	470.000
425	Договорни услуги		595.000	0	165.000	230.000	0	0	395.000
	425220 Банкарска провизија		10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	425290 Други финансиски услуги		10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		60.000	0	0	60.000	0	0	60.000
	425990 Други договорни услуги		485.000	0	155.000	130.000	0	0	285.000
426	Други тековни расходи		351.000	0	50.000	126.000	0	0	176.000
	426120 Членарини во домашни организации		5.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	426210 Расходи за репрезентација		40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	426310 Семинари и конференции		25.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	426990 Други оперативни расходи		281.000	0	50.000	46.000	0	0	96.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		11.300.000	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.300.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	421440 Транспорт на луѓе		500.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423	Материјали и ситен инвентар		1.930.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

				1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т						
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи	
	423310 Униформи		0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	423910 Други материјали за специјална намена		630.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
	423990 Други материјали		1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
425	Договорни услуги		1.650.000	1.880.000	0	0	0	0	0	1.880.000
	425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	425490 Други здравствени услуги		50.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	425990 Други договорни услуги		600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
426	Други тековни расходи		1.220.000	1.420.000	0	0	0	0	0	1.420.000
	426110 Членарини во меѓународни организации		20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	426210 Расходи за репрезентација		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	426990 Други оперативни расходи		200.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
464	Разни трансфери		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
	464990 Други трансфери		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
КА0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		13.430.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		13.430.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти		13.430.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	482620 Изградба на споменици		13.430.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		6.600.000	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		6.600.000	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
463	Трансфери до невладини организации		5.600.000	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
	463120 Трансфери до спортски клубови		5.600.000	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000
464	Разни трансфери		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	464120 Стипендии за поддршка на млади таленти		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		333.911.000	0	10.438.000	304.308.000	0	0	0	314.746.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		177.658.000	0	0	178.300.000	0	0	0	244.700.000
401	Основни плати		177.658.000	0	0	178.300.000	0	0	0	178.300.000
	401130 Основни плати - други вработени		165.438.000	0	0	166.000.000	0	0	0	166.000.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		12.220.000	0	0	12.300.000	0	0	0	12.300.000
402	Придонеси за социјално осигурување		65.809.000	0	0	66.400.000	0	0	0	66.400.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		43.979.000	0	0	44.000.000	0	0	0	44.000.000
	402210 Основни придонеси за здравство		17.700.000	0	0	18.100.000	0	0	0	18.100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	402220 Основен придонес за професионално заболување		1.220.000	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
	402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување		2.910.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		87.530.000	0	8.956.000	57.940.000	0	0	66.896.000
420	Патни и дневни расходи		734.000	0	215.000	0	0	0	215.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		77.000	0	107.000	0	0	0	107.000
	420130 Патување во земјата - сместување		147.000	0	78.000	0	0	0	78.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		50.000	0	0	0	0	0	0
	420220 Патување во странство - патни расходи		274.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	420230 Патување во странство - сместување		172.000	0	0	0	0	0	0
	420240 Патување во странство - споредни расходи		14.000	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		35.169.000	0	82.000	32.781.000	0	0	32.863.000
	421110 Електрична енергија		6.761.000	0	15.000	6.800.000	0	0	6.815.000
	421120 Водовод и канализација		2.014.000	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000
	421130 Губретарина		1.858.000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000
	421190 Други комунални такси и услуги		240.000	0	0	240.000	0	0	240.000
	421220 Дрва		2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	421240 Течни горива		15.518.000	0	3.000	13.000.000	0	0	13.003.000
	421310 Пошта		192.000	0	0	191.000	0	0	191.000
	421320 Телефон и телефакс		794.000	0	34.000	770.000	0	0	804.000
	421390 Други трошоци за комуникација		40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	421440 Транспорт на луѓе		5.512.000	0	30.000	5.500.000	0	0	5.530.000
423	Материјали и ситен инвентар		8.876.000	0	2.818.000	6.764.000	0	0	9.582.000
	423110 Канцелариски материјали		1.295.000	0	55.000	1.200.000	0	0	1.255.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени		573.000	0	87.000	500.000	0	0	587.000
	423190 Други административни материјали		28.000	0	4.000	0	0	0	4.000
	423210 Материјали за АОП		1.141.000	0	20.000	1.100.000	0	0	1.120.000
	423310 Униформи		171.000	0	144.000	67.000	0	0	211.000
	423320 Обувки		30.000	0	18.000	12.000	0	0	30.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		1.290.000	0	2.045.000	55.000	0	0	2.100.000
	423610 Наставно-образовни помагала		360.000	0	70.000	300.000	0	0	370.000
	423620 Училишни материјали		25.000	0	10.000	25.000	0	0	35.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		1.337.000	0	55.000	1.255.000	0	0	1.310.000
	423720 Материјали за разни поправки		644.000	0	99.000	600.000	0	0	699.000
	423810 Ситен инвентар		611.000	0	180.000	450.000	0	0	630.000
	423910 Други материјали за специјална намена		230.000	0	10.000	200.000	0	0	210.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

			1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	423990 Други материјали		1.141.000	0	21.000	1.000.000	0	0	1.021.000
424	Поправки и тековно одржување		25.300.000	0	480.000	6.833.000	0	0	7.313.000
	424210 Одржување на згради		22.990.000	0	355.000	4.873.000	0	0	5.228.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		418.000	0	11.000	340.000	0	0	351.000
	424410 Поправки и одржување на мебел		20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		1.157.000	0	20.000	1.100.000	0	0	1.120.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		691.000	0	50.000	500.000	0	0	550.000
	424590 Одржување на други зелени површини		24.000	0	44.000	0	0	0	44.000
425	Договорни услуги		15.387.000	0	5.112.000	10.152.000	0	0	15.264.000
	425130 Изнајмување на друг тип на простор		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	425220 Банкарска провизија		12.000	0	12.000	0	0	0	12.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет		447.000	0	357.000	0	0	0	357.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		1.250.000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	425310 Правни услуги		162.000	0	0	162.000	0	0	162.000
	425490 Други здравствени услуги		600.000	0	0	600.000	0	0	600.000
	425740 Дополнителни активности		438.000	0	138.000	0	0	0	138.000
	425750 Услуги за вонучилишни образовни активности		880.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	425760 Превозни услуги во образованието		7.410.000	0	2.380.000	5.400.000	0	0	7.780.000
	425790 Други образовни услуги		1.368.000	0	1.005.000	550.000	0	0	1.555.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		700.000	0	18.000	640.000	0	0	658.000
	425990 Други договорни услуги		2.090.000	0	172.000	1.700.000	0	0	1.872.000
426	Други тековни расходи		2.064.000	0	249.000	1.410.000	0	0	1.659.000
	426210 Расходи за репрезентација		88.000	0	112.000	0	0	0	112.000
	426310 Семинари и конференции		240.000	0	0	0	0	0	0
	426410 Објавување на огласи		204.000	0	0	210.000	0	0	210.000
	426990 Други оперативни расходи		1.532.000	0	137.000	1.200.000	0	0	1.337.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.668.000	0	0	1.668.000	0	0	1.668.000
464	Разни трансфери		1.668.000	0	0	1.668.000	0	0	1.668.000
	464910 Плаќање по судски решенија		168.000	0	0	168.000	0	0	168.000
	464940 Трансфери при пензионирање		1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.246.000	0	1.482.000	0	0	0	1.482.000
480	Купување на опрема и машини		944.000	0	1.274.000	0	0	0	1.274.000
	480110 Купување на канцелариска опрема		659.000	0	1.244.000	0	0	0	1.244.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема		90.000	0	0	0	0	0	0
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација		60.000	0	30.000	0	0	0	30.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

			1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	480190 Купување на друга опрема		135.000	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел		242.000	0	148.000	0	0	0	148.000
	483110 Купување на канцелариски мебел		92.000	0	38.000	0	0	0	38.000
	483120 Купување на училишен мебел		150.000	0	110.000	0	0	0	110.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	485710 Книги за библиотеки и учебници		60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			207.035.000	5.000.000	9.605.000	182.064.000	6.630.000	0	203.299.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		104.608.000	0	0	104.800.000	0	0	144.069.000
401	Основни плати		104.608.000	0	0	104.800.000	0	0	104.800.000
	401130 Основни плати - други вработени		97.353.000	0	0	97.500.000	0	0	97.500.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		7.255.000	0	0	7.300.000	0	0	7.300.000
402	Придонеси за социјално осигурување		38.705.000	0	0	39.269.000	0	0	39.269.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		25.769.000	0	0	25.769.000	0	0	25.769.000
	402210 Основни придонеси за здравство		10.500.000	0	0	10.900.000	0	0	10.900.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување		716.000	0	0	800.000	0	0	800.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		1.720.000	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		63.380.000	5.000.000	9.273.000	37.995.000	6.630.000	0	58.898.000
420	Патни и дневни расходи		5.352.000	0	515.000	0	5.798.000	0	6.313.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		310.000	0	290.000	0	120.000	0	410.000
	420130 Патување во земјата - сместување		275.000	0	185.000	0	80.000	0	265.000
	420220 Патување во странство - патни расходи		1.382.000	0	40.000	0	1.672.000	0	1.712.000
	420230 Патување во странство - сместување		3.385.000	0	0	0	3.926.000	0	3.926.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		15.161.000	0	282.000	15.150.000	0	0	15.432.000
	421110 Електрична енергија		4.600.000	0	20.000	4.600.000	0	0	4.620.000
	421120 Водовод и канализација		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	421130 Губретарина		900.000	0	0	780.000	0	0	780.000
	421190 Други комунални такси и услуги		20.000	0	20.000	120.000	0	0	140.000
	421220 Дрва		250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
	421240 Течни горива		4.840.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
	421310 Пошта		171.000	0	34.000	150.000	0	0	184.000
	421320 Телефон и телефакс		420.000	0	148.000	350.000	0	0	498.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	421440 Транспорт на луѓе		2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000
423	Материјали и ситен инвентар		3.834.000	0	2.539.000	1.937.000	137.000	0	4.613.000
	423110 Канцелариски материјали		821.000	0	520.000	420.000	65.000	0	1.005.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

				1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т						
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи	
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени		170.000	0	160.000	120.000	0	0	0	280.000
	423190 Други административни материјали		45.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	423210 Материјали за АОП		295.000	0	210.000	100.000	0	0	0	310.000
	423310 Униформи		55.000	0	60.000	55.000	0	0	0	115.000
	423320 Обувки		60.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		205.000	0	260.000	20.000	0	0	0	280.000
	423510 Лекови		32.000	0	20.000	10.000	2.000	0	0	32.000
	423610 Наставно-образовни помагала		220.000	0	200.000	130.000	40.000	0	0	370.000
	423620 Училишни материјали		332.000	0	160.000	172.000	30.000	0	0	362.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		606.000	0	329.000	375.000	0	0	0	704.000
	423720 Материјали за разни поправки		415.000	0	240.000	160.000	0	0	0	400.000
	423810 Ситен инвентар		90.000	0	90.000	65.000	0	0	0	155.000
	423910 Други материјали за специјална намена		20.000	0	0	0	0	0	0	0
	423990 Други материјали		468.000	0	230.000	250.000	0	0	0	480.000
424	Поправки и тековно одржување		3.130.000	0	1.379.000	1.380.000	0	0	0	2.759.000
	424210 Одржување на згради		1.635.000	0	450.000	500.000	0	0	0	950.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		220.000	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	424410 Поправки и одржување на мебел		0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		800.000	0	412.000	520.000	0	0	0	932.000
	424430 Поправки и одржување на машини		10.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		425.000	0	277.000	160.000	0	0	0	437.000
	424590 Одржување на други зелени површини		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000
425	Договорни услуги		34.727.000	5.000.000	3.827.000	19.278.000	370.000	0	0	28.475.000
	425220 Банкарска провизија		13.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет		280.000	0	245.000	0	15.000	0	0	260.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		550.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	425290 Други финансиски услуги		40.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	425490 Други здравствени услуги		0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	425510 Ветеринарни услуги		20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	425720 Услуги за развој на наставниот план и програма		40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	425740 Дополнителни активности		149.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	425750 Услуги за вонучилишни образовни активности		10.000	0	0	0	0	0	0	0
	425760 Превозни услуги во образованието		30.859.000	5.000.000	181.000	18.443.000	10.000	0	0	23.634.000
	425790 Други образовни услуги		1.385.000	0	1.440.000	0	10.000	0	0	1.450.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање		208.000	0	70.000	35.000	0	0	0	105.000
	425990 Други договорни услуги		1.173.000	0	1.604.000	300.000	335.000	0	0	2.239.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

				1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т						
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи	
426	Други тековни расходи		1.176.000	0	731.000	250.000	325.000	0		1.306.000
426120	Членарини во домаШни организации		23.000	0	31.000	0	0	0		31.000
426210	Расходи за репрезентација		425.000	0	470.000	0	65.000	0		535.000
426310	Семинари и конференции		40.000	0	20.000	0	0	0		20.000
426410	Објавување на огласи		170.000	0	40.000	150.000	0	0		190.000
426990	Други оперативни расходи		518.000	0	170.000	100.000	260.000	0		530.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		222.000	0	42.000	0	0	0		42.000
464	Разни трансфери		222.000	0	42.000	0	0	0		42.000
464910	Плаќање по судски реШенија		222.000	0	42.000	0	0	0		42.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		120.000	0	290.000	0	0	0		290.000
480	Купување на опрема и машини		70.000	0	150.000	0	0	0		150.000
480110	Купување на канцелариска опрема		20.000	0	20.000	0	0	0		20.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема		20.000	0	40.000	0	0	0		40.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		30.000	0	90.000	0	0	0		90.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		50.000	0	140.000	0	0	0		140.000
485710	Книги за библиотеки и учебници		50.000	0	140.000	0	0	0		140.000
NA0 ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			6.000.000	0	0	0	0	0		0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.000.000	0	0	0	0	0		0
482	Други градежни објекти		6.000.000	0	0	0	0	0		0
482930	Реконструкција на други објекти		6.000.000	0	0	0	0	0		0
NAA ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА СТОЧЕН ПАЗАР			6.000.000	13.400.000	0	0	0	0		13.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.000.000	13.400.000	0	0	0	0		13.400.000
481	Градежни објекти		6.000.000	13.400.000	0	0	0	0		13.400.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти		6.000.000	13.400.000	0	0	0	0		13.400.000
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			59.475.000	0	26.227.000	34.530.000	415.000	0		61.172.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		29.658.000	0	0	30.533.000	0	0		30.533.000
401	Основни плати		21.539.000	0	0	22.192.000	0	0		22.192.000
401130	Основни плати - други вработени		20.361.000	0	0	20.978.000	0	0		20.978.000
401310	Персонален данок на доход од плата		1.178.000	0	0	1.214.000	0	0		1.214.000
402	Придонеси за социјално осигурување		8.119.000	0	0	8.341.000	0	0		8.341.000
402110	Основни придонеси за ПИО		5.319.000	0	0	5.475.000	0	0		5.475.000
402210	Основни придонеси за здравство		2.188.000	0	0	2.252.000	0	0		2.252.000
402220	Основен придонес за професионално заболување		406.000	0	0	423.000	0	0		423.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	402310 Основни продонеси до Агенцијата за вработување		206.000	0	0	191.000	0	0	191.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		29.731.000	0	26.227.000	3.900.000	415.000	0	30.542.000
420	Патни и дневни расходи		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		8.230.000	0	4.240.000	3.900.000	0	0	8.140.000
	421110 Електрична енергија		1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	421120 Водовод и канализација		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	421240 Течни горива		4.290.000	0	300.000	3.900.000	0	0	4.200.000
	421310 Пошта		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	421320 Телефон и телефакс		400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
	421420 Регистрација на моторни возила		40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
423	Материјали и ситен инвентар		15.151.000	0	15.636.000	0	415.000	0	16.051.000
	423110 Канцелариски материјали		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработ		236.000	0	236.000	0	0	0	236.000
	423190 Други административни материјали		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423310 Униформи		150.000	0	0	0	0	0	0
	423320 Обувки		0	0	150.000	0	0	0	150.000
	423330 Постелнина		150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		11.515.000	0	12.000.000	0	415.000	0	12.415.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
	423720 Материјали за разни поправки		0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
	423810 Ситен инвентар		1.700.000	0	0	0	0	0	0
	423830 Резервни делови		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423990 Други материјали		400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
424	Поправки и тековно одржување		3.680.000	0	3.681.000	0	0	0	3.681.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* ☐ резервни дел		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	424210 Одржување на згради		1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	424410 Поправки и одржување на мебел		300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
	424430 Поправки и одржување на машини		700.000	0	700.000	0	0	0	700.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		530.000	0	531.000	0	0	0	531.000
425	Договорни услуги		2.370.000	0	2.370.000	0	0	0	2.370.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425260 Осигурување на моторни возила		20.000	0	20.000	0	0	0	20.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	425310 Правни услуги		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	425420 Примарна здравствена заштита		350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
	425990 Други договорни услуги		1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
426	Други тековни расходи		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
	426210 Расходи за репрезентација		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	426990 Други оперативни расходи		100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		86.000	0	0	97.000	0	0	97.000
464	Разни трансфери		86.000	0	0	97.000	0	0	97.000
	464940 Трансфери при пензионирање		86.000	0	0	97.000	0	0	97.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ			39.079.000	6.879.000	21.505.000	14.055.000	0	0	42.439.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		11.370.000	0	5.900.000	5.900.000	0	0	11.800.000
401	Основни плати		8.240.000	0	4.250.000	4.250.000	0	0	8.500.000
	401130 Основни плати - други вработени		7.740.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	8.000.000
	401310 Персонален данок на доход од плата		500.000	0	250.000	250.000	0	0	500.000
402	Придонеси за социјално осигурување		3.130.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0	3.300.000
	402110 Основни придонеси за ПИО		2.030.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	2.200.000
	402210 Основни придонеси за здравство		900.000	0	450.000	450.000	0	0	900.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување		60.000	0	30.000	30.000	0	0	60.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		140.000	0	70.000	70.000	0	0	140.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		27.659.000	6.879.000	15.585.000	8.110.000	0	0	30.574.000
420	Патни и дневни расходи		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи		30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		5.940.000	1.179.000	3.595.000	2.000.000	0	0	6.774.000
	421110 Електрична енергија		800.000	600.000	800.000	0	0	0	1.400.000
	421120 Водовод и канализација		500.000	380.000	500.000	0	0	0	880.000
	421130 Губретарина		300.000	138.000	250.000	0	0	0	388.000
	421190 Други комунални такси и услуги		200.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	421240 Течни горива		3.800.000	0	1.800.000	2.000.000	0	0	3.800.000
	421310 Пошта		30.000	9.000	20.000	0	0	0	29.000
	421320 Телефон и телефакс		100.000	36.000	50.000	0	0	0	86.000
	421390 Други трошоци за комуникација		40.000	16.000	25.000	0	0	0	41.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		120.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	421420 Регистрација на моторни возила		20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	421430 Транспорт на стоки		10.000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	421440 Транспорт на луѓе		20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423	Материјали и ситен инвентар		19.759.000	5.700.000	10.880.000	6.110.000	0	0	22.690.000
	423110 Канцелариски материјали		100.000	0	70.000	0	0	0	70.000
	423120 Списание, весници и други изданија за користење од страна на вработени		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	423310 Униформи		100.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	423320 Обувки		100.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	423330 Постелнина		100.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		13.254.000	3.900.000	8.000.000	4.000.000	0	0	15.900.000
	423510 Лекови		2.000.000	420.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.420.000
	423540 Ортопедски средства и импланти		100.000	0	0	0	0	0	0
	423710 Средства за одржување на хигиена		3.155.000	1.380.000	1.500.000	1.110.000	0	0	3.990.000
	423720 Материјали за разни поправки		100.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	423810 Ситен инвентар		100.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	423830 Резервни делови		100.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	423990 Други материјали		500.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување		1.140.000	0	660.000	0	0	0	660.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* ☐ резервни делови)		120.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	424210 Одржување на згради		500.000	0	300.000	0	0	0	300.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	424410 Поправки и одржување на мебел		50.000	0	0	0	0	0	0
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		70.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	424430 Поправки и одржување на машини		200.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема		100.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	424510 Одржување на зелени површини околу згради		50.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425	Договорни услуги		490.000	0	290.000	0	0	0	290.000
	425210 Провизија за платен промет		10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425250 Осигурување на недвижности и права		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425260 Осигурување на моторни возила		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425290 Други финансиски услуги		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425310 Правни услуги		50.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425330 Судски преведувачи		10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425430 Специјалистичко - консултативна здравствена заштита		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	425440 Болнички услуги		30.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	425490 Други здравствени услуги		60.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	425970 Консултантски услуги		30.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425990 Други договорни услуги		100.000	0	10.000	0	0	0	10.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
426	Други тековни расходи		300.000	0	130.000	0	0	0	130.000
426210	Расходи за репрезентација		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
426310	Семинари и конференции		50.000	0	10.000	0	0	0	10.000
426410	Објавување на огласи		50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
426990	Други оперативни расходи		150.000	0	50.000	0	0	0	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	45.000	0	0	45.000
464	Разни трансфери		0	0	0	45.000	0	0	45.000
464940	Трансфери при пензионирање		0	0	0	45.000	0	0	45.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
480	Купување на опрема и машини		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема		50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
VA0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			0	15.830.000	0	0	0	0	15.830.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	15.830.000	0	0	0	0	15.830.000
480	Купување на опрема и машини		0	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
480190	Купување на друга опрема		0	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000
481	Градежни објекти		0	12.380.000	0	0	0	0	12.380.000
481230	Реконструкција на деловни објекти		0	12.380.000	0	0	0	0	12.380.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			22.058.000	5.405.000	0	16.968.000	0	0	22.373.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		16.968.000	0	0	16.968.000	0	0	16.968.000
401	Основни плати		11.801.000	0	0	11.801.000	0	0	11.801.000
401130	Основни плати - други вработени		10.801.000	0	0	10.801.000	0	0	10.801.000
401310	Персонален данок на доход од плата		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
402	Придонеси за социјално осигурување		5.167.000	0	0	5.167.000	0	0	5.167.000
402110	Основни придонеси за ПИО		3.728.000	0	0	3.728.000	0	0	3.728.000
402210	Основни придонеси за здравство		1.167.000	0	0	1.167.000	0	0	1.167.000
402220	Основен придонес за професионално заболување		81.000	0	0	81.000	0	0	81.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување		191.000	0	0	191.000	0	0	191.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		4.900.000	5.215.000	0	0	0	0	5.215.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		2.210.000	2.545.000	0	0	0	0	2.545.000
421110	Електрична енергија		550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
421120	Водовод и канализација		300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
421130	Ѓубретаина		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421220	Дрва		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.146.281.000	506.879.000	68.375.000	561.016.000	29.014.000	0	1.165.284.000	
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Завршна сметка	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
				Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
	421320 Телефон и телефакс		50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	421420 Регистрација на моторни возила		80.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	421440 Транспорт на луѓе		10.000	275.000	0	0	0	0	275.000
423	Материјали и ситен инвентар		700.000	900.000	0	0	0	0	900.000
	423310 Униформи		350.000	450.000	0	0	0	0	450.000
	423320 Обувки		150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423710 Средства за одржување на хигиена		30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	423910 Други материјали за специјална намена		50.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	423990 Други материјали		70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
424	Поправки и тековно одржување		1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	424190 Поправки на други возила		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	424210 Одржување на згради		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	425260 Осигурување на моторни возила		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
426	Други тековни расходи		50.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	426310 Семинари и конференции		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	426990 Други оперативни расходи		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
427	Привремени вработувања		720.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	427110 Привремени вработувања		720.000	400.000	0	0	0	0	400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		190.000	190.000	0	0	0	0	190.000
480	Купување на опрема и машини		190.000	190.000	0	0	0	0	190.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема		50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	480150 Купување на кујнска опрема		40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	480190 Купување на друга опрема		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000

Бр. 25-2888/2
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016
ГОДИНА

1. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/2
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 26, точка 4 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина
Прилеп за 2016 година

Член 1

Буџетот на Општина - Прилеп за 2016 година (во понатамошниот текст Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 3

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2016 година не се фиксно определени.

Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи се остварат во поголем износ од планираниот, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со донесените измени и дополнувања на Буџетот за 2016 година донесени од страна на Советот на Општина Прилеп.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои не можат да се преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Прилеп, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во буџетот.

Утврдените износи во Буџетот на корисникот може да бидат прераспоредени помеѓу расходни категории, поткатегории, ставки и потставки, со исклучок на расходните ставки и тоа: прераспределбата меѓу капитални расходи и капитални трансфери.

Со Одлука за пренамена одобрените средства во буџетот на ниво на ставка во рамките на програма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20%, додека одобрените средства за плати и надоместоци не може да се зголемат повеќе од 10%.

Член 6

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, и согласно закон.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40. Појдовна основа за 1(единица) коефициент изнесува 26.755,00 ден.

- Месечниот надоместок на членовите на Советот на Општина Прилеп за присуство на седници на Советот на Општина Прилеп се утврдува на износ од 70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година.

- На Претседателот на Советот на Општина Прилеп за раководење и организирање на работата на Советот се зголемува за 30% од утврдениот надоместок што го примаат останатите советници.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно одредбите на Законот за работни односи се утврдува во висина од 8.406,00 денари.

Член 7

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита од елементарни непогоди, и други случаи на работникот му се исплатува помош во

висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Надоместокот за отпремнина за пензионирање во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на чл.9 ст.1 алинеа 2 и ст.2 од Законот за исплата на платите.

За користење на средствата од резервите одлучува Советот на Општина Прилеп.

Член 8

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на корисниците на Буџетот се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 9

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во програмите и потпрограмите:

-Програма А0- Совет на Општина

Потпрограма- А00- Совет на Општина

- Програма Д0 - Градоначалник

Потпрограма Д00- Градоначалник

- Програма Е0 - Општинска администрација

Потпрограма Е00- Општинска администрација

-Програма - Ф1-Урбанистичко планирање и уредување на просторот

-Потпрограма Ф10 -Урбанистичко планирање

- Програма Г1-Локален економски развој

Потпрограма Г10-Поддршка на локалниот економски развој

-Програма Ј0- Одржување на урбана опрема

Потпрограма Ј00- Одржување на урбана опрема

- Програма: Ј3 - Јавно осветлување

Потпрограма Ј30 - јавно осветлување

-Програма Ј4 - Јавна чистота

- Потпрограма Ј40 -Јавна Чистота

Програма Ј50- Јавен локален превоз на патници

Потпрограма Ј50- Јавен локален превоз на патници

- Програма- Ј6 - Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќајот

-Потпрограма-Ј60- одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај.

Програма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило

Потпрограма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило

- Програма- Ј8 - Други комунални услуги

-Потпрограма-Ј80- други комунални услуги

- Програма- Ј9 - Одржување на простори за паркирање

- Потпрограма Ј90- Одржување на простори за паркирање

- Програма-ЈА - Изградба на јавно осветлување

-Потпрограма-ЈА0- изградба на јавно осветлување

- Програма - ЈД -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици.

-Потпрограма- ЈД0 -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

-Потпрограма- ЈДА-Изградба на улици и патишта во Општина Прилеп.

- Програма - ЈГ -Изградба на системи за водоснабдување

-Потпрограма- ЈГ0-Изградба на системи за водоснабдување

- Програма- ЈИ - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води.

-Потпрограма-ЈИ0- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Потпрограма-ЈИА- Изградба на фекална и атмосферска канализација во населба Градина.

-Програма ЈЛ- Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма ЈЛ0 - Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма ЈЛА - Изградба на потпорни сидови

-Програма ЈН -Урбана опрема (Капитални трошоци)

-Потпрограма ЈН0- Урбана опрема (Капитални трошоци)

Програма ЈР- Јавен превоз (Капитални расходи)

Потпрограма ЈР0- Јавен превоз (Капитални расходи)

- Програма К1 -Библиотекарство

Потпрограма К10 -Библиотекарство

-Програма К4- Културни манифестации и творештво

Потпрограма К40-Културни манифестации и творештво

-Програма КА - Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)

-Потпрограма КА0 - Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)

- Програма- Л0- Спорт и Рекреација

Потпрограма- Л00- Спорт и Рекреација

- Програма Н1 -Основно образование

Потпрограма Н10 -Основно образование
-Програма –Н2 -Средно образование
Потпрограма - Н20- Средно образование
-Програма - НА - Образование (капитални трошоци)
-Потпрограма - НАА – Изградба на училиште во населба „Сточен Пазар“
- **Програма- В1- Детски градинки**
Потпрограма -В10-Детски градинки
- **Програма- В2- Домови за стари лица**
Потпрограма-В20-Домови за стари лица
Програма ВА- Социјална заштита и заштита на деца(Капитални расходи)
Потпрограма ВА0- Социјална заштита и заштита на деца (Капитални расходи)

- **Програма Њ0-Противпожарна заштита**
Потпрограма Њ00 -Противпожарна заштита.

Член 10

Буџетот на Општина Прилеп се извршува од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп", а ќе се применува од 01 Јануари 2016 година.

Бр. 25-2888/3
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕНА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платитена државните службеници за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/3
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 в.в. член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2016 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп", а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2016 година.

Бр. 25-2888/4
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2023

1. Одлуката за измени и дополнувања на Генерален урбанистички план за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/4
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 26, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.12.2015 донесе:

ОДЛУКА

за донесување на измени и дополнување на Генерален урбанистички план за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023

чл.1

Се донесува измени и дополнување на Генерален урбанистички план за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023,(во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на Генералниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

Границата на планскиот опфат на ГУП Прилеп, на исток, се движи по магистралниот пат А1 Прилеп - Градско, потоа скршнува на југ по истиот маг.пат, и го прати се до клучката со регионалниот пат кон с. Витолиште. Кај клучката скршнува северозападно кон регионалниот пат Битола – Прилеп Р-1101 и продолжува на југозапад се до пресекот на КП 19 и земјан пат КП 1285, по кој продолжува на север. Така се движи се до меѓата меѓу КП 4179 и КП 4180, каде скршнува на запад и продолжува да ја прати границата меѓу тие две парцели се до железничката пруга Битола - Скопје, која ја прати на североисток се до границата на КП 2583 и КП 2582. Тука скршнува на север и се движи по границите на КП 2599, КП 2600, КП 2601, КП 2612, КП 3057, КП 3056, КП 3045, КП 3044, КП 3031, КП 3030, па потоа го сече земјаниот пат на КП 4858 и продолжува на север по земјан пат кој се граничи со КП 3026, КП 3021, КП 3020, КП 3019, КП 3018, КП 3017, КП 3015, КП 3014, се до Градска Река. Оттаму, преку КП 2656, продолжува на север по земјан пат кој се граничи со КП 2659, КП 2660, КП 2681, КП 2680, КП 2685. Потоа преку земјан пат КП 4860 скршнува на запад се до границата на КП 4860 и земјаниот пат на КП 2817, каде продолжува на северозапад се до пресекот на оваа парцела со КП 4861, каде ја прати јужната граница на КП 3986 на исток до границата со КП 3984 и продолжува по целата должина на западната граница на оваа парцела, каде потоа преку јужните граници на КП 3919 и КП 3921 и источната на КП 3921 доаѓа до јужната граница на КП 3901. Тука на кратко скршнува на исток, за да преку КП 3898 и земјаниот пат на КП 4647 на север, скршне на запад по границите на КП 3820, КП 3821 и КП 3829 повторно на кратко, каде продолжува на север. Тука се движи по западната граница на КП 3821 и КП 3822, каде оди на исток по северната граница на КП 3822, КП 3818 и КП 3813, за да преку источната граница на КП 3813, тргне на исток преку северната граница на КП 3807 по целата нејзина должина. Од тука продолжува на север преку источните граници на КП 3805 и КП 3800, па потоа низ парцелите КП 3799, КП 3798, КП 3797, КП 3796, земјаниот пат на КП 4645, КП 3796, КП 3712, КП 3711, КП 3710, КП 3657, КП 3660, за да потоа продолжи на североисток низ парцелите КП 3670, КП 3671, КП

3672, КП 3673, КП 3674, КП 3676, КП 3677, КП 3679, КП 3678, КП 3691, КП 3692, КП 3693 и КП 3694.

Тука го сече постојниот водотек и Железницата Скопје - Битола, за да продолжи североисточно преку парцелите КП 3477, КП 3465, КП 3466, КП 3467, КП 3468, КП 3469, КП 3470, КП 3471, КП 3472, КП 3453, па преку земјаниот пат на КП 3317 и земјаниот пат на КП 4693, да продолжи на североисток низ парцелите КП 3302, КП 3303, КП 3304, КП 3305, КП 3306, КП 3308, до земјаниот пат на КП 4633, кој го прати на запад се до пресекот со КП 1946.

Од тука продолжува на север по земјаниот пат на КП 1936 се до земјаниот пат на КП 1940, каде врти на запад по истиот, се до источната граница на КП 1835, каде врти на север по источните граници на КП 1835, КП 1834 и КП 1833.

Тука повторно врти на запад, и се движи се до меѓата на КП 1833 и КП 1832, па по источната граница на КП 1832, КП 1831 и КП 1830, за да потоа сврти на северозапад по источната граница на истата и да помине низ реката Тополка.

Оттаму продолжува во истиот правец по земјаниот пат на КП 1647, па по земјаниот пат на КП 1641 кон североисток до меѓата на КП 1619 и 1617, врти кон северозапад до меѓата на КП 1617 и КП 1618, излегува на регионалниот пат Прилеп - М. Брод и се враќа југоисточно кон градот се до пресекот со река Тополка. Границата продолжува да се движи североисточно узводно по реката Тополка се до границата на КП 1565 и 1564.

Од тука се спушта на југоисток по североисточните граници на КП 1565, КП 1566, КП 1567, заа да повторно се спушти на југозапад по водотекот. Кај меѓата на КП 1555 и КП 1556 почнува да се спушта јужно по западните граници на КП 1555, КП 1554, КП 1553, па преку постојниот водотек, источната граница на КП 1669 и КП 1670, почнува да го прати водотекот источно се до границата со КП 1797.

Тука почнува да се спушта јужно по источната границата на КП 1797, КП 1796, КП 1790, КП 1788 до меѓата на КП 1788, КП 1787 и КП 1786. Оттука продолжува источно по северната граница на КП 1786, КП 1784, КП 1783, па врти јужно по источната граница на КП 1783, па потоа источно по јужната граница на КП 1780, па јужно по источната граница на КП 1778. Потоа го прати земјаниот пат на КП 1979 се до спојот со патот на КП 1997, одкаде продолжува североисточно по истиот, па потоа низ КП 1749, постојниот земјан пат и КП

2011. На кратко го прати и постојниот земјан пат меѓу КП 2011 и КП 1714, за потоа да помине низ КП 1468 се до улицата на КП 6092. Границата оди по осовината на улицата со КП 6092 и целосно го заобикољува манастирот Св. Архангел Михаил, продолжува по истата улица се до северните граници на КП 4901, КП 4896, КП 4895, КП 4893.

Тука врти на исток по хоризонтална линија се до земјаниот пат на КП 4914 каде минува низ него и продолжува на исток низ КП 4918, КП 4917, КП 4916, се до пресекот со КП 5850 (дол). Границата оди кон север, и продолжува по меѓата меѓу КП 5850 и 1466, оди по границата на КП 5850 се до пресекот со КП 5851. Потоа се спушта јужно и ја сечи КП 5850 се до ободниот канал. Границата продолжува по ободниот канал се до КП 5700, каде врти на север преку КП 1436, низ патот на КП 1437, па низ КП 1447, КП 1442, па повторно земјано патче на КП 1446, каде скршнува на исток низ КП 1432. Потоа продолжува по јужната граница на КП 1425, КП 1424, па преку земјано патче на КП 1423 на североисток низ КП 1420, КП 1416, КП 1415, па повторно земјан пат на КП 4846, па земјан пат на КП 1398, продолжува по источната граница на КП 1393. Тука го сече патот на КП 1384, па продолжува североисточно низ КП 1378, КП 1377, КП 1376(земјан пат), КП 1375, КП 1350, КП 1357, па врти источно низ КП 1319, КП 1318, КП 1321, КП 4945 (земјан пат), КП 1308, КП 721, КП 721, КП 722, КП 724, КП 727, КП 725, КП 726, КП 728, КП 729/2, КП 729/1, КП 741, КП 4844/1, па до земјан пат на КП 4835 од каде продолжува на исток. Потоа врти на југоисток низ КП 757, КП 747, се до земјаниот пат на КП 4836. Оттука се спушта јужно по помало земјано патче на КП 782 до спојот со патот на КП 4837.

Тука врти на запад и оди по тој пат до меѓата на патот со КП 956, КП 951, каде се спушта јужно по западната граница на КП 951 се до меѓата на КП 951, КП 956, КП 953 и КП 955. Оттука врти на запад по северната граница на КП 955 и КП 958, за да потоа продолжи да се спушта на југ по западната граница на КП 958 се до патот на КП 4842.

Потоа продолжува јужно по границата меѓу КП 1041 и КП 1042, па врти на исток и преку јужните граници на КП 1042, КП 1043/2, КП 1043/1, КП 1044, КП 1045, КП 1046, КП 1049, КП 1050 стигнува до меѓата на КП 1050, КП 1060, КП 1059 и постојниот водотек. Оттука продолжува на југ

преку водотекот, за да сврти на југоисток преку КП 1083, КП 1081, КП 1080, земјан пат на КП 1075/2, па КП 1077, се до реката Ореовечка. По неа продолжува во ист правец низ парцелите КП 1196, КП 1197, КП 1196, постоечкиот водотек, па низ КП 1190, до нејзиниот крај каде врти на североисток па по јужните граници на КП 1190, КП 1188, КП 1187, КП 1183 до меѓата на КП 1183, КП 1182 и патчето на КП 1174. Оттука на кратко ја прати јужната граница на КП 1168, па продолжува по источната граница на КП 1168, КП 1156 до меѓата на КП 1156, КП 1162 и КП 1161.

Тука оди на север по јужната граница на КП 1161, па скршнува североисточно по границата на КП 1161, КП 1160, за да кај КП 1153 сврти на исток целосно и продолжи по северните граници на КП 1153, КП 1154. Кај КП 1148 врти на југ и проаѓа низ неа се до границата со КП 1147, каде врти на југозапад јужната граница на КП 1148 до меѓата на КП 1148, КП 1147 и КП 1149. Оттука се спушта јужно по источната граница на КП 1149, за да на крај заврши на магистралниот пат А1 Прилеп - Градско.

Површината на планскиот опфат изнесува **1928.80ха** сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- **Предлог план** за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023, изработен од ЈП за ПУП, ПРИЛЕП, со тех. бр.018/14 од месец Декември 2015 год.
- **Согласност** од МТВ за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023, изработен од ЈП за ПУП, ПРИЛЕП, со тех. бр.018/14 од месец Декември 2015 год., со бр. 24-18321/2 од 25.12.2015г.
- **Услови за планирање** на просторот со технички број 08406 од Агенцијата за планирање на просторот и Решение за услови за планирање на просторот од Министерство за животна средина и просторно планирање со број 15-2128/4 од 17.11.2006г.

- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога за сообраќајната мрежа од изменувањето и дополнувањето на ГУП-от за град Прилеп со број 03-286/3 од 17.08.2015г.
- Заштитно конзерваторски основи за град Прилеп од Февруари 2009 и Решение за одобрување на заштитно конзерваторски основи со број 08-613/2 од 25.03.2009г.
- Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови територијата на општина Прилеп за 2013 година бр.07-1701/20 од 28.06.2013г
- Извештај за извршена стручна ревизија со технички број 0301-318 од септември 2014 година изработена од ИН-ПУМА ДОО - Скопје.
- Одговор на извештај од извршена стручна ревизија со технички број 018-а/14 од септември 2014 г. од изработувачот на планот.
- Решение за формирање на комисија за давање на мислење по Нацрт планови, предлог за одобрување на Локална урбанистичка планска документација и одобрување на планска програма со бр. 08-329/1 од 09.02.2012 г.
- Мислење бр.03-306 од 11.09.2014 година од Комисијата за давање на мислење по Нацрт плановите во Општина Прилеп
- Одлука за утврдување на Нацрт план бр.07-2051/2 од 19.09.2014 година
- Одлука за организирање на стручна расправа бр. 08-2132/1 од 01.10.2014 г
- Соопштение бр. 03-2132/2 од 01.10.2014 година објавено во весниците "Нова Македонија" и "Вечер" од 3 Октомври 2014 година
- Известување бр.09-306/ од 08.10.2014 година
- Список на присутни лица на стручната расправа нацрт измена и дополнување на ГУП на град Прилеп
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-1083/1 од 22.09.2011г.
- Записник од јавната расправа бр.09-306/2014 год
- Извештај од јавната расправа бр.09 – 306/ од 12.11.2014 год
- Известување за постапување по извештајот од јавната расправа бр.09-306/ од 18.12.2014 год.
- Одговори по анкетни листови и забелешки од страна на заинтересирани граѓани, правни лица и институции со број 03-656/1 од 15.12.2014 година
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена со број 08-772/2 од 02.04.2015 година
- Мислење по извештај за стратегиска оцена на животна средина од Министерство за животна средина и просторно планирање со број 08-2703/4 од 11.04.2015г.
- Мислење од ЈКП „Водовод И Канализација,, од Прилеп со број 03-52/2 од 27.01.2015г.
- Мислење од ЈП Македонски железници со број 169/1 од 04.02.2015г.
- Мислење од ЕВН – КЕЦ Прилеп со број 24-1781/2 од 24.10.2014г.
- Мислење од Македонски Телеком АД Скопје Прилеп со број 310-55806/2 од 11.03.2011г.
- Мислење од Министерство за култура, Управа за заштита на културното наследство со број 17-978/1 од 08.04.2015г. и Решение за одобрување на заштитно конзерваторски основи со број 08-613/2 од 25.03.2009г.
- Барање на мислење од Министерство за здравство со број 09-37 од 10.03.2015г.
- Мислење од Министерство за земјоделие со број 22-11408/2 од 22.12.2010 и одговор по барање со број 22-7327/2 од 30.06.2015г.
- Барање на мислење од Министерство за образование и наука со број 09-37 од 10.03.2015г.
- Барање на мислење од ЈП за државни патишта и мислење со број 10-2552/4 од 19.06.2015г.
- Барање на мислење од Министерство за одбрана и одговор со број 19/1-137/1 од 27.04.2015г.
- Одлука за организирање на стручна расправа бр. 08-2152/1 од 25.09.2015 г
- Соопштение бр. 03-2152/2 од 25.09.2015 година објавено во весниците "Дневник" и "Вечер" од 29 Септември 2015 година
- Покана за стручна расправа бр.09-сл. од 28.09.2015 година
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Министерство за локална самоуправа

- Министерство за одбрана
 - Известување со број 19/1-137/4 од 21.10.2015г.
 - Одговор на известување до МО со број 09-3002/2 од 03.11.2015г.
- Министерство за образование и наука
 - Известување од МОН со број 10-15565/2 од 07.10.2015г
 - одговор по известување и испраќање на документација со број 09-сл. од 06.10.2015г, одговор по е-пошта
 - известување до МОН од 21.12.2015г
- Министерството за внатрешни работи
- Министерство за здравство
- Министерство за култура
- Министерство за култура, Управа за заштита на културното наследство
- Мислење со број 17-978 од 15.10.2015г
- Барање на мислење до НУ Завод и музеј со број 09-2970/2 од 04.11.2015г.
 - Достава на податоци од НУ Завод и музеј со број 08-177/2 од 8.04.2014г
 - известување до институт за старословенска култура од 30.11.2015г
- Министерство за економија
- Министерство за труд и социјална политика
- Дирекција за заштита и спасување
- Агенција за млади и спорт
- Агенција за катастар на недвижности на Р.Македонија
- Национален конзерваторски Центар
- Државен завод за статистика
- Централен регистар на Република Македонија
- Народна банка на Република Македонија НБРМ
- Агенција за електронски комуникации
- Агенција за државни патишта
 - Известување од ЈП за државни патишта со број 10-8262/2 од 05.10.2015г.
 - Мислење со број 10-2552/4 од 19.06.2015г
- ЈП Водовод и канализација -Прилеп
- Јавно комунално претпријатие Комуналец
- Македонски Телеком АД - Скопје
 - Мислење од Македонски телеком со број 206073/2 од 07.10.2015г
- МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
- ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ
- АД Македонски Пошти - Прилеп
- Македонска радиодифузија
- АД МЕПСО
 - Одговор на барање со број 10-5142 од 30.09.2015г
- Макпетрол дирекција Прилеп
- АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА" ЕЛЕМ
- ЕВН Македонија, АД Прилеп
- Преспанско-Пелагониска Епархија
- Исламска верска заедница
- Ординаријат на скопска бискупија
- Асоцијација на архитекти на Македонија
- Комора на овластени архитекти и овластени инженери
- Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
- Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп
- НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп
- Одговор на барање на мислење до НУ Завод и музеј со број 08-308/4 од 20.11.2015г.
- Одговор од Институ за старословенска култура – Прилеп со Број 03-343/2 од 13.11.2015г.
- Водостопанство "Прилепско Поле" Прилеп
- Дирекција за заштита и спасување-Подрачна единица Прилеп
- Стопанска комора на Македонија
- Сојуз на стопански комори на Македонија
- Урбан проект Прилеп
- Перкан проект Прилеп
- Генико Прилеп
- Аркус проект Прилеп
- Изофас Прилеп
- Список на присутни лица на стручната расправа нацрт измена и дополнување на ГУП на град Прилеп
- Решение за формирање на комисија за урбанизам за давање на мислење по поднесени иницијативи, изработка на плански програми, предлог за одобрување на плански програми, давање на мислење на нацртот на Генералниот урбанистички план односно на предлогот на урбанистичките планови, спроведување на јавна презентација и јавна анкета при одобрување на урбанистичките планови и давање на мислење за техничка исправка на урбанистички планови со број 08-1604/1 од 15.07.2015г

- Решение за измена на решението со број 08-2396/1 од 30.10.2015г.
- Решение за формирање на стручна комисија бр.08-2151/1 од 25.09.2015г.
- Записник од јавната расправа бр.09-306/ од 05.10.2015г.
- Извештај од јавната расправа бр.09 – 306/ од 13.11.2015г.
- мислење од Министерство за култура со број 17-978/6 од 23.12.2015г
- мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање со број 15-9418/2 од 23.12.2015г
- мислење од министерство за образовани и наука

СОДРЖИНА

Општ дел
 Насловна страна
 Содржина
 Регистрација од Централен Регистар на РМ
 Лиценца на правното лице
 Решение за именување на одговорни планери
 Копии од овластувањата на планерите
 Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп
 Планска програма
 Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога
 Документациона основа
 Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија
 Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 24-667/2 од 13.05.2014 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.
 Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-175/2 од 11.04.2014 год.
 Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр. 19-86612/2 од 14.04.2014 год. издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.
 Известување бр. 08-177/2 од 08.04.2014 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.

Известување од Водостопанство „Прилепско Поле“ – Прилеп, за водовите на постојната мрежа на хидросистемот бр. 03-64/2 од 09.04.2014 год.
 Известување од ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Другово, за водовите на регионалниот водовод „Студенчица“ бр. 03-810/2 од 14.04.2014 год.
 Текстуален дел

Вовед	страна 8
Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат	9
Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат	11
Податоци за природни чинители и вредностиво планскиот опфат	12
Рељеф	12
Геолошки карактеристики	13
Сеизмика	13
Хидрографија	13
Клима	13
Педологија	14
Вегетација и пејзаж	14
Податоци за создадени вредности и чинители	15
Демографија	15
Транспорт	19
Стопанство	19
Образование	20
Култура	20
Јавни институции	21
Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд	21
Домување	22
Општествен стандард	24
Зеленило, спорт, рекреација и мем.простори	29
Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење	29
Приказ на историски развој на градот	29
Анализа на постојната состојба	30
Валоризација на спомениците	31
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	32
Сообраќајна инфраструктура	32
Хидротехничка инфраструктура	38
Водоснабдителен систем	38
Канализационен систем	39
Електроенергетски и комуникациски систем	43
Електроенергетски систем	43
Телекомуникациски систем	45

Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	45	Мерки за заштита од пожар	49
Анализа на можностите за просторен развој	46	Мерки за заштита од воени разурнувања	50
Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	47	Мерки за заштита од природни и технолошки непогоди	50
Општи согледувања за состојбата на животната средина	50	Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот	51
Биланси на површините на град Прилеп – состојба 2013 година	52	Основни параметри за уредување на просторот	52
Графички прилози		Основни параметри за уред.на просторот-сообраќај	55
Извод од Просторен План на РМ		Услови за движење на лица со инвалидитет	57
Извод од ГУП на Прилеп		Основни параметри – културно наследство	57
Ажурирана геодетска подлога		Основни параметри – заштита на животна средина	58
M=1:10000, лист бр. 3		Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот	59
Документациона основа – наменска употреба на земјиштето		Посебни услови – електрика и телекомуникации	118
M=1:10000, лист бр. 4		Нумерички дел	119
Документациона основа – комунална (хидротехничка) инфраструктура		Нумерички показатели – поделба по Урбани единици и блокови	119
M=1:10000, лист бр. 5		Билансни показатели	120
Документациона основа – комунална (електрика и телекомуникации)		Графички дел	123
инфраструктура M=1:10000, лист бр. 6		Поделба на урбани единици и блокови	
Планска документација		M=1:5000, лист бр. 1	
Текстуален дел		Наменски план M=1:5000, лист бр. 2	
Вовед Страна 2		Сообраќаен план со нивелациски план	
Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат	3	M=1:5000, лист бр. 3	
Текстуални одредби на план од повисоко ниво	5	Инфраструктурен план – хидротехничка инфра.	
Планска програма	10	M=1:5000, лист бр. 4	
Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој	11	Инфраструктурен план – електрика и телеком.	
Урбан модел	11	M=1:5000, лист бр. 5	
Плански решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште, сообраќајна и комунална инфраструктура	11	Заштитно-конзерваторски основи	
Намена на земјиштето	15	M=1:5000, лист бр. 6	
Сообраќајно решение	22	Синтезен план M=1:5000, лист бр. 7	
Урбано зеленило и озеленетост	33	Наменски план (ортофото подлоги)	
Водовод и канализација	33	M=1:5000, лист бр. 8	
Водовод	33		
Фекална канализација	36	Чл.3	
Атмосферска канализација	37	Планот се заверува во 7 (седум) примероци, од кои: еден се чува во архивата на Советот, еден кај органот што го спроведува, еден во надлежниот државен архив, еден примерок се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок се доставува до Државниот завод за геодетски работи и еден примерок се изложува	
Електроенергетика	38		
Телекомуникациска мрежа	40		
Гасоводен систем	41		
Економско образложение	41		
Мерки за заштита	41		
Мерки за заштита на животната средина	41		
Мерки за заштита на културно наследство	44		

кај донесувачот на Планот, заради достапност на јавноста.

Заверката со потпис и печат ќе ја изврши претседателот на Советот на општина Прилеп

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од стручната расправа, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Советот на општина Прилеп е должен во рок од 30 дена од донесувањето на Планот да обезбеди картирање на Планот на хамер или астралон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот Завод за геодетски работи на чување и користење, како подлоги за издавање на нумерички податоци.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Оваа Одлука со заверен примерок од Планот се доставува до Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Бр. 25-2888/5
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/5
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ,, бр. 15/15,44/15, 98/15 и 193/15), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

**П Р О Г Р А М А
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2016 ГОДИНА**

Оваа Програма содржи:

1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со основна и секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура;
8. Преодни и завршни одредби.

1.Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7,46, 119,120,121, 122 и 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15).

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште
Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

- Изработка и донесување на урбанистички планови,
- Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- Регулација на имотно правните односи со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето

3.Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Приклучоците на објектот до приклучните места на примарната и секундарната мрежа: (водовод, канализација и други), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е потребно нивно дислоцирање или нивна заштита, трошоците што ќе се направат паѓаат на товар на инвеститорот, односно на корисникот на локацијата.

Согласно степенот на уреденост на градежното земјиште се определуваат следните степени (зони):

Повисок степен (прва зона), Основен степен (втора зона) и Понизок степен (трета зона)
Повисок степен (прва зона)

Започнува од раскрсницата меѓу ул.„Александар Македонски" и ул.„Цане Илиески", оди на северозапад по ул.„Цане Илиески" до пресекот со ул.„Јоска Јорданоски", завртува на североисток по ул.„Јоска Јорданоски,, и доаѓа до ул.„Победа" кај типските куќи , оди по ул.„Победа" на северозапад зад објектите на типските куќи, се движи по оградата на оранжериите во должина од околу 330 метри, каде свртува на североисток покрај оранжериите и доаѓа до асвалтното патче кое е влез за во оранжериите од ул.„Васко Карангелески ", завртува на североисток и оди по патот за вештачкото езеро до патчето кое завртува во касарната, завртува на северозапад и оди по оградата на касарната се до ул.„Васко Карангелески,, до мовчето , од каде границата завртува на југозапад се и се движи до пресекот со ул.„Мице Козар" (кај Педано). Границата се завртува по ул.„Мице Козар " према југозапад до ул.„11ти Октомври", завртува по неа према северозапад и доаѓа до детската градинка "Тризла" каде свртува на запад по ул.„Пиринска,, продолжува по ул. „Пецо Крстески,, ја сече ул. „Круме Волнароски,, по истиот правец и влегува низ куќите до гимназијата „Мирче Ацев", продолжува по оградата на гимназијата и излегува на ул.„Прилепски Бранители". Од каде зоната продолжува на запад по ул. „Егејска,,

доаѓа до бензинската пумпа на улица „Архиепископ Доситеј,, и булевар„Гоце Делчев,, ја опфаќа бензинската го сечи булевар „Гоце Делчев,, и оди по границата на ПП дом (кој влегува во опфатот). Границата завртува на југ до рампата на железничката пруга, продолжува на југо-исток движејќи се по пругата и оди до Градска Река, завртува на исток по реката и доаѓа до првата уличка од зградите на населбата „Димо Наредникот,, каде завртува по ул.„Александар Македонски" и излегува на главната ул.„Александар Македонски"; продолжува на југо-исток по ул.„Александар Македонски,, и доаѓа до раскрсницата на ул.„Александар Македонски,, и ул. „Цане Илиески ,, каде што и започна описот на оваа граница.

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Основен степен (втора зона)

Започнува од пресекот на ул.„Васко Карангелески" со Дабнички Канал и продолжува на северо запад по Дабнички Канал до ул.„Кораб,, каде завртува на запад по ул.„Кораб,, доаѓа до ул.„Дојранска,, оди по ул.„Дојранска,, на север до ул.„Тризла,,.Зоната продолжува по ул. „Тризла,, на југо-запад со тоа што ги опфаќа и сите објекти со непарни броеви кои се најдуваат покрај ул. „Тризла,, почнувајќи од Трафо- станицата (над Пемба) и оди се до ул.„Петар Ацев,, одтука границата завртува на северо-запад по ул.„Петар Ацев,, каде ги опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на ул.„Петар Ацев,, односно како што е прикажано во графичкиот прилог; границата доаѓа до ободниот канал каде завртува на запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа до резервоарот за вода, истиот го заобиколува и оди по границата на градежниот реон. Го опфаќа манастирот Свети Аранхангел Михаил, оди до ул.„Ило Попадинец,, каде завртува на југ по истата улица ги опфаќа сите парни и непарни броеви и доаѓа до ул.„Гога Димитриоски,, и ги опфаќа парните броеви од 64 до 68 и непарните од 39 до 59, продолжува до ул. „Орде Чопела,, и одтука оди на исток по улицата ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна, врти на југ по ул. „Мире Цилкоски,, до патчето каде е оградата и магацините на ТУТ-КОМ, врти на исток по патчето оди по истото и доаѓа до ЕМУЦ „Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во оваа зона. Продолжува по ул.„Струшка,, кон југ и доаѓа до ул. „Браќа Миладиновци,, каде ги опфаќа зградите од населба Точила;

продолжува по ул. „Браќа Миладиновци,, оди на југ и доаѓа до булевар „Гоце Делчев,, при тоа завртува на северо-запад по булевар „Гоце Делчев,, до објектот на Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона и доаѓа до железничката пруга. Зоната продолжува по железничката пруга према југо-исток до уличето кај објектот на Стара тракторска; ја опфаќа неа и излегува на ул. „Леце Котески,, (Крушевско Џаде); продолжува по неа спрема запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка „Билјана,, и "Мермерен Комбинат"; одтука границата продолжува покрај ул. „Леце Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез и излез од ул. „Леце Котески,, како: Електро-дистрибуција, Мак-Петрол, новите стопански комплекси и празната површина зад нив, Старото Индустриско училиште, Пролетер, Микрон и Витаминка, каде границата на зоната завртува по ул. „Трајко Николоски,;" се движи на југ по ул. „Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот магацин на Центропромет ја преминува Градска Река и железничката пруга и доаѓа на ул. „Александар Македонски,, каде границата завртува на југо-запад по ул. „Александар Македонски,, ги опфаќа куќите кои имаат влез и излез од ул. „Александар Македонски,, го опфаќа паркиралиштето од „Пелагонија Турист,, Станицата за технички преглед, поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн Бор, од каде границата ја преминува ул. „Александар Македонски,, ги опфаќа деловните објекти на Пиланата, Марфил трафостаницата од ЕВН, ја опфаќа бензинската пумпа Мак-Петрол, ф-ката Металотехника („Металец,,), магацини од ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист, Бетон и поранешна „Младост,, ф-ка 11-ти Октомври и оди по ул. „Цане Кузманоски,, и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со фудбалското игралиште, продолжува на југ по патчето зад Салида петрол и новиот објект на ЕНПРО ТУШ оди по патчето кое излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, потоа завртува границата на исток покрај обиколниот пат до ул. „Радовишка" односно по каналот меѓу ул. „Радовишка,, „Маргара,, каде оди се до ул. „Пчиња,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна на истата, врти на северозапад, па продолжува на северо-исток и ги опфаќа сите куќи кои се на ул. „Пенко Здравкоски,, „Ѓорче Петров,, „Боца Иваноска,, и „Октомвриска,, (кај трфостаницата на ЕВН) каде границата, доаѓа до ул. „Славеј Планина,, продолжува по истата на северозапад до ул. „

Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот на АМС „Прилепец,, и бензинската пумпа на „Мак-Петрол"; ја преминува ул. „Александар Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до к.п. 8662 до Градска Река оди на север до железното мовче, завртува на запад по ул. „Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна до типските куќи. Ги опфаќа и сите куќи и парцели што излегуваат на асвалтната улица „Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на североисток до к.п. 8431. каде и завршува описот на оваа зона.

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Понизок степен (трета зона)

Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа надвор од границите на претходно опишаните зони, до границата на градежниот реон на град Прилеп.

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ

Средствата во програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2016 година се во согласност на Буџетот на општина Прилеп за 2016 г..

Средствата ќе бидат распределени во следните соодветните програми:

Ф10 Урбанистичко планирање

11.200.000,00 ден.

Ј00 Одржување на урбана опрема

1.200.000,00 ден.

Ј30 Јавно осветлување 28.000.000,00 ден.

Ј40 Јавна чистота 12.274.000,00 ден.

Ј60 Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот за сообраќај 19.000.000,00 ден.

Ј80 Други комунални услуги

4.000.000,00 ден.

Ј90 Одржување на простори за паркирање 900.000,00 ден

ЈА0 Изградба на јавно осветлување 9.000.000,00 ден.

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

68.298.000,00 ден.

ЈДА Изградба на улици и патишта

40.000.000,00 ден.

ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 7.500.000,00 ден.

ЈИ0 Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води 10.000.000,00 ден.

ЈИА Изградба на атмосферска и фекална
канализација во населба Градина
7.200.000,00 ден.

ЈЛ 0 Други комунални услуги
8.600.000,00 ден.

ЈЛА Изградба на потпорни сидови
5.000.000,00 ден.

ЈНО Урбана опрема 2.000.000,00 ден

КАО Културни манифестации и творештво
4.000.000,00 ден

НАА изградба на основно училиште
13.400.000,00 ден

ВАО Социјална заштита и заштита на деца
15.830.000,00 ден

Вкупно 267,402.000,00 ден.

5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Во Програмата во 2016 г. ќе бидат опфатени:

- Локалитети на кои ќе продолжата реализацијата на обврските од претходните години

- Локалитети на кои ќе се отпочни со градба во 2016 год.

- Локалитети на кои ќе се вршат припремни работи за објекти кои ќе се градат во следните години.

- Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма преку следните потпрограми:

Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. Изработка на урбанистички планови, проекти за инфраструктура,
општи акти за н. м. проекти за високоградба и други проекти
6.000.000,00 ден.

2. Изработка на урбанистичка документација,
елаборати и студии за оценка за влијание на животната средина
1.000.000,00 ден.

3. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебна намена
2.400.000,00 ден.

4. Изработка на стручни ревизии на урбанистички планови
400.000,00 ден.

Ревизии на проекти за високоградба и други проекти
200.000,00 ден.

5. Услуги за вршење на надзор
1.200.000,00 ден.

Вкупно Ф10 11.200.000,00 ден.

Ј00 Одржување на урбана опрема 1.200.000,00 ден.

Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Потрошена електрична енергија
18.000.000,00 ден.

2. Ситен инвентар, алат и други материјали за одржување 6.500.000,00 ден.

3. Поправки и одржување на опремата
3.500.000,00 ден.

Вкупно Ј30 28.000.000,00 ден.

Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА

Одржување на јавни прометни површини
12.274.000,00 ден.

Вкупно Ј40 12.274.000,00 ден.

Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување 1.000.000,00 ден.

2. Вертикална сигнализација
2.500.000,00 ден.

3. Хоризонтална сигнализација
4.000.000,00 ден.

4. Улични табли и броеви за објектите
1.500.000,00 ден.

Вкупно Ј60 19.000.000,00 ден.

Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Чистење на речни корита и канали
3.000.000,00 ден.

2. Рушење на објекти 1.000.000,00 ден.

Вкупно Ј80 4.000.000,00 ден.

**Ј90 Одржување на простори за паркирање
900.000,00 ден.**

ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

- Изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување:

Ул., 11 ти Октомври,, дел од кружен тек „Солидност,, до крстосница со ул., Спасе Темелкоски,, -150 м ; ул., Димо Наредникот,, од раскрсница со булевар „Гоце Делчев,, до раскрсница со ул., Кеј 9ти Септември,, -350 м; булевар „Гоце Делчев,, од раскрсница со ул., Прилепски бранители,, до раскрсница со ул., Кузман Јосифоски,, - 300 м; ул., Цар Самоил,, од раскрсница со ул., А.Македонски,, до излез кај х.Салида -1000 м; Парк во населено место Канатларци-250 м; Нови површини и трим патека во паркот на Могилата -1500 м.; Ул., Ѓоре Ѓорески,, дел 100 м , ул., Круме Беќар,, -200 м; ул., Задарска,, -200 м; ул., Београдска,, дел -200м; ул., Дебарца,, дел -350 м; ул., Цане Кузманоски,, дел -150 м; ул., Александар Македонски,, крак - 100 м; ул., Победа,, 1000м, индустриска зона Прилеп 2; Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02, 1.04 и 1.05 (Варош-Точица), индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) нов

кружен тек „Табана,, , нов кружен тек кај железничка станица,

- Доработка и усогласување на изработени технички проекти за изградба на јавно осветлување согласно измените во законската регулатива,

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување,
- Изработка на геодетски елаборати за потребите за изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување.

Вкупно 1 000.000,00 ден.

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување

Локалитети: Парковска површина околу згради на ул.,„Васил Главинов,, -400м , Парк на ул.,„Александар Македонски,,(Пред театарот) - 200м; Парк на ул.,„Александар Македонски,, (Врбеско маало) -200 м; Ул.,„ Велко Јанкуловски – Стариот „ дел -350 м, парк во н. м. Канатларци ; ул.,„Кеј 1ви мај,, дел -200 м; Ул.,„Димче Антулески,, дел -150 м; Ул.,„ Браќа Миладиновци,, - крак 200 м ; Ул.,„Ладо Лапецот,, - крак 150 м; Ул.,„ Горе Горески,, дел 100 м, ул.,„Круме Беќар,, -200 м; ул.,„Задарска,, - 200 м; ул.,„Београдска,, дел -200 м; ул.,„Дебарца,, дел -350 м; ул.,„Цане Кузманоски,, дел -150 м; ул.,„Александар Македонски,, крак -100 м, ул.,„ Цар Самоил „ од раскрсница со ул.,„ А.Македонски „ до излез кај х.Салида -1000 м, булевар „Гоце Делчев,, од раскрсница со ул.,„Прилепски бранители,, до раскрсница со ул.,„Кузман Јосифоски,, -300 м, ул.,„Димо Наредникот,, од раскрсница со булевар „Гоце Делчев,, до раскрсница со ул.,„Кеј 9ти Септември,, -350 м, ул.,„ Бранко Секулоски - Белата „ - 500м , ул.,„ Кеј 9ти Септември „ 300м, Ул.,„11 ти Октомври,, дел од кружен тек „Солидност,, до крстосница со ул.,„Кеј 9ти Септември,, -350 м

Вкупно 7.000.000,00 ден.

3. Реконструкција на објекти во енергетиката

- реконструкција на јавно осветлување–дислокација на контролни уреди за стартување на јавното осветлување надвор од ТС на ЕВН и вградување на систем за интелигентно управување и контрола.

- реконструкција на јавно осветлување - нисконапоска мрежа за јавно осветлување и канделабри.

Вкупно 1.000.000,00 ден.

Вкупно ЈАО 9.000.000,00 ден.

ЈДО ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

ЈДО 1.1.*Техничка документација (подготвување проекти и ревизија)
Крстосница на ул.,„11-ти Октомври,, со улиците „Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти Септември,,; Крстосница на улица „Булевар Гоце Делчев,, со улиците „Архиепископ Доситеј,, и „Браќа Миладиновци ; Улица „Републиканска,, -100м; Улицы во индустриска зона „Прилеп2,, -500м; Улица „Кеј 1-ви Мај,, -300м; Улица новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03-300м; Улица во н.м. Мало Коњари - 400м; Улица во н.м. Канатларци-400м; општински патишта : до с.Дрен-5км; до с. Никодин-5км; с. Топлица-4км; с. Тројаци-1км; одА 1до Р1312-5км; до с.Чумово-2км; до с. Пештани-4км; до с. Марул-3км; Крстосница на ул.,„Прилепски Бранители,, со улица „Самоилова,, (Влез во нас.Точила);

Вкупно: 3.500.000,00 ден.

1.2.* Одржување, рехабилитација, адаптација и реконструкција на улици и патишта

Улица,,Браќа Нунески,, -250м; Улица,,Киро Нацески,, -100м; Улица,,Цане Илиески,, -200м Улица „Трајко Николоски,, - 400м;улица „Димче Антулески-400м;Мирче Ацев-250м; Улица „Трајко Тарцан,, Улица „Кеј 1-ви Мај-200м; улица „Бранко Секулоски,, -500м; улица „Прохор Пчински,, -100м; општински пат за Загорани -700м; Улица „Републиканска,, -150м;мост на ул. „Трајко Николоски,,; Тротоари и пешачки патеки, тампонирање на улици и патишта, затворање на ударни дупки и др. во општина Прилеп.; општински пат до с. Волково3800м; улици во с. Г. Коњари-680м; улица во инд. зона „Прилеп1,, -380м.

Вкупно: 58.798.000,00 ден.

1.3.* Надомест за одземен имот Ул. „Кеј 1-ви Мај,,; Улица „Победа,,; улица „Боца Иваноска,, Ул. „Новопроектирана-1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4; Ул.,„Стеван Забрчанец,,; Ул.,„Браќа Миладиновци,,; Ул.,„Кузман Јосифоски,,; Површини за основно училиште во УАЕ бр.20.03

Вкупно: 6.000.000,00 денари

Вкупно ЈДО 68.298.000,00 ден.

ЈД А 1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта

Улица,,Велко Јанкуловски,,300м; Улица,,Кеј 1-ви Мај,, -300м; Улица,,Димо Наредникот,, -350;; Улица „Киро Пајмакоски,, -100м; Улица „Октомвриска,, -250м; Улица 11-ти Октомври-300м; Крстосница на ул.,„11-ти Октомври,, со улиците „Кеј 1-ви Мај и Кеј 9-ти Септември,,; Улица „Славеј планина,, - 350м; Улица „Ножот,, -

300м;Улица,,Пчиња,,-400м; Улица ,,Маргара,,-300м;Улица ,,Мечкин камен,,-100м; Улица,,Блаже Темелкоски,,-50м; Улица ,,Васко Карангелески,,-100м; Улица,,Победа,,-100м;Улица,, Мице Козар,,-200м; Улица ,,Блаже Иваноски,,-150м;Улица ,,Тетовска,,-200м; улица ,,Динара,,-300м; Улица ,,Митко Цветаноски,,-150м; Улица,,Београдска,,-300м; Улица ,,Сутјеска,,200м; Улицы во УАЕ19-УБ19/3-500м; Улицы во УАЕ 11-500м; Улица ,,Новопроектирана-1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4-300м; ;Улица,,Браќа Ламески,,-50м ; Пристапни патеки доколективнизгради Бончејца 150м.; Улица ,,Орде Кабецот,,-150м; Улица,,Свети НаумОхридски,,-150м; Улица,,ГлигорПрличев,,; Улица,,ДимчеАнтулески,,-400м; Улица,,ИлијаКомпаниоски,,-150м; Улица ,,Ило Полутешка,,-200м; Улица ,,Гога Димитриоски,,-200м; Улица ,,Ило Попадинец,,-200м;улица ,,Борка Лопач,,-100м; Улица,,Струшка,,-300м; Улица,,Браќа Миладиновци-300м; Улица ,,Александар Македонски,,-300м;Улица ,,Братство и единство,,-250м; Улица,, Тоде Дупјачанец,,-200;Улица,,Јонче крстечанец,,-200м;Улица,,Ѓоре Велкоски,,-350м; Улица,,Трајко Николоски,,-250м;Улица ,,Зеленгора-250м; Улица новопроектирана-кеј во уЕ20.УБ20.03; Улица ,,Осоговска,,-250м; Улица ,,Кордун-200м; Улица ,,Бистра планина,,-200м; Улицы во Ново Лагово-400м; Улицы во Мало Коњари-400м; Улицы во Големо Коњари-400м; Улицы во Канатларци-400м; Крстосница на ул.,,Прилепски Бранители,, со улица ,,Самоилова,, (Влез во нас.Точила)

Вкупно ЈД А : 40.000.000 ден.

ЈГО ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

ЈГО Подготовка на проекти за линиски и инфраструктурни градби и хидро-технички објекти

1.Град Прилеп

1. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила), индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)

2.Населени места - проект за водоснабдување Манастир, Лениште-разводна мрежа, Лопатица,

Оревоец и Ерековци-проект за изведена состојба.

Галичани - бунар и резервоар

3.Елаборати за хидролошко испитувања и наоѓање на нови извори на вода или изведуваче на каптажи

Лопатица, Манастир, Галичани, Дуње и Бонче

4. Ревизии

Проектирање ЈГО 1.500.000.00 ден.

1.Изведба на водоснабдителни системи

Галичани- Кадино Село, Лениште, Лопатица , Манастир,

Галичани - бунар и резервоар

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); Улица,,Архимедова,,

Водоводна линија во населба,, Градина,,

Изведба ЈГО 6.000.000.00 ден.

Вкупно ЈГО 7.500.000.00 ден.

ЈИО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

ЈИО Проекти

1.Атмосферска канализација

Нов ободен канал под Маркови Кули 1500м; Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка)450м

; Ул.,,Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м. населба ,,Бончејца со ул.,,Бидимаж,, (кај амбуланта Оскар медика)

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); ул. новопроектирана-1 во УЕ 1 и 2

Каналисување на површински води од поток Сарика 1500 м.(ул.,,Мечкин Камен,,)

Ул.,,В.Јанкулоски Стариот, Ул. Цане Кузманоски;

Ул. собирна ,,Ножот,,

ул. А. Македонски (покрај станбени згради ,,Д. Наредникот,,)

Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка и Маркови Кули)

2.Фекална канализација - проекти

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);

Проекти - фекална канализациона мрежа на поедини улици - 800 м.

Канатларци-секундарна мрежа; М.Коњари и Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа

Мажучиште, Селце Тополчани, Галичани, Беровци .

3. Ревизии на проектни документации Проектирање ЈИО 2.000.000.00 ден.

ЈИО Изведба на објекти

1. Фекална канализација со пречистителни станици во населени места Мажучиште и Селце

Канатларци - секундарна мрежа , М.Коњари и Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа

Изведба
8.000.000,00 ден.

ЈИО **ВОО Социјална заштита и заштита на деца**
15.830.000,00 ден

Вкупно ЈИО 10.000.000.00 ден.

ЈИА - Изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

1. Канализациона мрежа во населба „Градина“,
Вкупно ЈИА 7.200.000,00ден.

ЈЛО Изведба на проекти

Кејски сидови на Градска река, пешачки мостови
Ул.Борка Талески - пешачка зона, Булевар „Гоце
Делчев“, - тотоари, **Вкупно ЈЛО**
8.600.000.00 ден.

ЈЛА – Изградба на потпорни сидови

Изградба на потпорни сидови по ул.„Благоја
Крстеки,, „Александар Македонски,,
„Свети Јован Бигорски,, „Прохор Пчински,,
„Преспанска,, „Илија Игески,,
Санација на оштетувања на пат за Манастир
Трескавец и на пат за Селце
Вкупно ЈЛА 5.000.000,00 ден

ЈНО УРБАНА ОПРЕМА

Клупи за седење, тезги, уредување на паркови
по УЗ, докомплетирање на скејт парк,
терен за мини голф, проект - „град на дрва,,
Вкупно ЈНО 2.000.000,00 ден

КАО – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Споменици на: Шаторов Шарло, Ножот и Мирче
Ацев **Вкупно КАО 4.000.000,00 ден.**

НАА Изградба на училиште 13.400.000,00 ден.

**6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА
РАСПРЕДЕЛБА**

Трошоците за уредување на градежно
земјиште се утврдува согласно со реалните
трошоци направени за соодветните степени на
уреденост на градежното земјиште со објекти на
комунална инфраструктура . Висината на
трошоците се пресметуваат по м2 на нова
корисна површина што ќе се гради и претставува
збир на нето површините на подовите на сите
простории на објектот, согласно заверениот
основен проект и анекс на основниот проект
помножен согласно коефициентот дефиниран во

Правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост (Сл.весник
93/2011, 65/12 и 98/12, 113/33, 96/14, 107/14,
115/14 и 36/14).

**Степенот на уреденост на градежно земјиште и
висината на трошоците даден е во следната
табела**

	Индиви- дуално становање (евра/м2)	Колек- тивно становање (евра/м2)	деловни, јавни и други објекти (евра/м2)	производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси иодморалишта (класа на намена А4) (евра/м2)
- повисок степен	30	40	60	100
- основен степен	26	35	40	100
- понизок степе	15	20	30	100

Не се плаќа надомест за уредување на
градежно земјиште за објекти што ќе ги гради
Општина Прилеп - Локална самоуправа и
објекти ослободени со Одлука на Советот на
Општина Прилеп.

Јавните претпријатија кои вршат
комунални дејности на подрачјето на Општина
Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното
земјиште во висина од 30% од вредноста на
објектите од комуналната инфраструктура што
се градат, а се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на градот
и населените места, а во услови кога истите се
заинтересирани со месен самопридонес да
учествуваат во уредувањето на градежното
земјиште, населението ќе учествува со 50% од
вредноста на комуналните објекти и
инсталации.

Меѓусебните права и обврски за
уредувањето на градежното земјиште врз
основа на документ за сопственост, извод од
план и основен проект заверен од Општина
Прилеп, се уредуваат со Договор склучен

помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци, по посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати .

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува:

- Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:

фекална канализација 15 %, атмосферска канализација 20 %, водовод 7 %, улично осветлување 10 %, коловоз асфалт 37 %, тротоари 11 %.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од

соодветното комуналното претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.2 Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од Основниот степен во градот.

За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за заедничкото инвестирање во износ од 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.

Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок.

За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички е примена и со неа стопанисува соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.

2. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Бр. 25-2888/6
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

1. Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/6

ГРАДОНАЧАЛНИК

28.12.2015 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 17/, 53/2011, 144/2012 137/13, 163/13, 15/15, 44/15, 98/15 и 193/15), Советот на Општина Прилеп на седница одржана на ден 28.12.2015 донесе:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

ВОВЕД:

Општ дел

Со донесување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ број 17/, 53/2011, 144/2012 137/13, 163/13, 15/15, 44/15, 98/15 и 193/15), градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште и уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште е изградено и неизградено, планирано со актите предвидени со Законот за просторното и урбанистичко планирање. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во границите на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено градежно земјиште е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежно земјиште чиито граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичко планска документација или проект за инфраструктура предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Градежната парцела може да се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови на катастарски парцели..

Сопственоста врз градежното земјиште создава права и обврски и служи за доброто на сопственикот и на заедницата.

Градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, во

сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија и во сопственост на домашни и странски физички и правни лица, под услови утврдени со Закон за градежно земјиште.

Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен закуп, под краткотраен закуп, да се разменува, да се заносва право на стварна службеност, да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на сопственост и на него да се востановат други стварни права, на начин и под услови утврдени со Законот за градежно земјиште.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што со него е трајно поврзано, а се наоѓа на површината или под неа.

Прометот со градежното земјиште е слободен и се врши под услови утврдени со Закон за градежно земјиште.

Сопственоста на градежното земјиште на физички и правни лица вклучува и право на градење на земјиштето, користење на земјиштето, како и право на пренесување на правото на градење на други лица.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација(одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

А) Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Прилеп, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2016 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во Годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на:

- **ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г**

- **ДУП за населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ, донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 год.**

- **ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г**

- **ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.**

ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.

Б) Основи за изработка на Програмата

▪ Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002),

Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011)

Законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.53/2011 од 14.04.2011)

Законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.144/2012 од 15.11.2012)

Законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.137/2013 од 07.10.2013 и бр.163 од 16.11.2013г.)

Закон за градежно земјиште (Сл.весник бр.15/2015 од 02.02.2015)

Закон за изменување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.44/2015 од 19.03.2015)

Закон за изменување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.98/2015 од 15.09.2015)

Закон за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (Сл.весник бр.193/2015 од 06.11.2015)

Статут на Општина Прилеп Чл. 14 од (Сл. Гласник бр. 6/2003 и 4/2005)

■ **Основни плански документи**

1. ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г
2. ДУП за населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ, донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 год.
3. ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г
4. ДУП за УЕ8, УБ 8.02, плански опфат "1" донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.
5. ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- **Стратегија за локален економски развој** на Општина Прилеп за период 2014-2020 год.
- **Локален еколошки акционен план** за Општина Прилеп за плански период од 2003 до 2008год. во 2008год. усвоена е иницијатива за изработка на втор ЛЕАП за Општина Прилеп.
- **Стратешки план на економски совет на Општина Прилеп** за периодот 2013-2017 год.
- **Генерален урбанистички план** на Град Прилеп за плански период од 2011 до 2021год.

В) Лица вклучени во изработка на Програмата

- Ицко Чупаркоски, дипломирај инженер архитект, Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина (овластен потписник на Одделение за управување со градежно земјиште)
- Маја Јаковљевиќ, самостоен референт во Одделение за управување со градежно земјиште
- Методија Зајкоски, раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина

Г) Цели на Програмата

- **Општи цели на Програмата**

Овозможување на услови за соocio-економски развој на општината, преку обезбедување просторни услови за развој.

■ **Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети**

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развојот на Општина Прилеп на начин што ќе обезбедат вработување на невработени лица а со тоа и обезбедување на подобри услови за живеење од една страна и давање на можност за користење на расположивите ресурси.

• **Динамика на реализација на Програмата**

Програмата за 2016г. се планира да се реализира во два дела. Првиот дел би го опфатил првата половина од 2016г. во кој период би се ставиле за отуѓување по пат на јавно наддавање сите парцели кои што се опфатени во оваа програма. Вториот дел би го опфатил периодот после донесувањето на новите планови кои што се очекува да се усвојат за неколку месеци со кои би се дополнила програмата а би ги опфатил парцелите кои што ќе се формираат со нив.

• **Пропишување на условите за надавање**

Се пропишуваат условите за наддавање согласно Законот за градежно земјиште односно се определуваат следните параметри:

висината на депозитот за учество определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето одредување на условите за учество пропишување на други обврски се наведуваат останати релевантни информации во врска со надавањето

■ **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

Ицко Чупаркоски – дипломиран инженер архитект

Давор Глигоровски - дипломиран правник

Бошко Талески – дипломиран економист

Методија Зајкоски – дипломиран инженер архитект

1. **Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата**

Се очекува прилив на средства :

- од продажба на парцели за индивидуално домување – 590.358,00 ден
- од продажба на парцели за индустрија – 6.100.000 ден
- од продажба на парцели за колективно домување – 5.000.000 ден

2. Проценка на финансиските средства

потребни за реализација на Програмата

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од проценети средства потребни за огласување на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под

закуп на градежното земјиште без нивно рекламирање кои што изнесуваат 250.000,00ден.

3. Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општинаПрилеп.
- Програмата влегува во сила со денот на објавувањето воСлужбениот гласник на општината.

Број на градежна парцела	Вкупна површина на градежна парцела (м2)	Намена на земјиштето (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	ороевни на катастарските парцели во состав на градежната парцела	Површина за градба (м2)	Бруто развиена површина (м2)	процент на изграденост	коэффициент на максимално дозволена висина (м1)	катност	Почетна/ утврдена цена по метар	Вкупна почетна/ утврдена цена	
ДУП за УАЕ 11-дел, донесен со одлука бр. 07-449/7 од 23.04.1999г												
257	373	A1	домување во семејни куќи	986/4	99,00	297,00	27%	0,80	/	C+2	61,00	22.753,00
258	390	A1	домување во семејни куќи	986/5	99,00	297,00	25%	0,76	/	C+2	61,00	23.790,00
259	409	A1	домување во семејни куќи	986/6	99,00	297,00	24%	0,73	/	C+2	61,00	24.949,00
ДУП за населено место ГОЛЕМО КОЊАРИ, донесен со Одлука бр. 02-4818/2 од 02.11.1998 год.												
188	450,00	A1	домување во семејни куќи	1466/12	99,00	198,00	22%	0,44	/	П+1	61,00	27.450,00
189	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/13	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
190	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/14	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
191	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/15	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
192	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/16	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
193	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/17	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
194	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/18	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
195	500,00	A1	домување во семејни куќи	1466/19	99,00	198,00	20%	0,40	/	П+1	61,00	30.500,00
ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05, донесен со одлука бр. 07-1045/13 од 27.04.2012г												
75	443,00	A1	домување во семејни куќи	/	160,00	640,00	36%	1,45	10,20	/	61	27.023,00

86	371,00	A1	домување во семејни куќи	/	153,00	612,00	41%	1,65	10,20	/	61	22.631,00
96	335,00	A1	домување во семејни куќи	/	112,00	448,00	33%	1,34	10,20	/	61	20.435,00
97	217,00	A1	домување во семејни куќи	/	106,00	424,00	49%	1,95	10,20	/	61	13.237,00
98	336,00	A1	домување во семејни куќи	/	111,00	444,00	33%	1,32	10,20	/	61	20.496,00
99	299,00	A1	домување во семејни куќи	/	127,00	508,00	42%	1,70	10,20	/	61	18.239,00
100	402,00	A1	домување во семејни куќи	/	123,00	492,00	31%	1,22	10,20	/	61	24.522,00
101	398,00	A1	домување во семејни куќи	/	121,00	484,00	30%	1,22	10,20	/	61	24.278,00
102	402,00	A1	домување во семејни куќи	/	123,00	492,00	31%	1,22	10,20	/	61	24.522,00
103	378,00	A1	домување во семејни куќи	/	121,00	484,00	32%	1,28	10,20	/	61	23.058,00
105	377,00	A1	домување во семејни куќи	/	110,00	440,00	29%	1,16	10,20	/	61	22.997,00
106	404,00	A1	домување во семејни куќи	/	113,00	452,00	28%	1,12	10,20	/	61	24.644,00

ДУП ЗА УЕ 8, УБ 8.02, плански опфат "1", донесен со одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.

2	1599,00	ГЗ	сервиси и мало стопанство	/	683,00	2046,00	49%	1,45	10,00	П+2	61	97.539,00
5	1111,00	ГЗ	сервиси и мало стопанство	/	564,00	1692,00	49%	1,65	10,00	П+2	61	67.771,00
6	897,00	ГЗ	сервиси и мало стопанство	/	460,00	1380,00	49%	1,34	10,00	П+2	61	54.717,00
7	710,00	ГЗ	сервиси и мало стопанство	/	310,00	930,00	49%	1,95	10,00	П+2	61	43.310,00
8	1071,00	Г4	стоваришта	/	542,00	1626,00	49%	1,32	10,00	П+2	61	65.331,00
9	1135,00	Г4	стоваришта	/	543,00	1629,00	49%	1,70	10,00	П+2	61	69.235,00
10	1458,00	Г4	стоваришта	/	756,00	2268,00	49%	1,22	10,00	П+2	61	88.938,00
11	1396,00	Г4	стоваришта	/	770,00	2310,00	49%	1,22	10,00	П+2	61	85.156,00
12	1050,00	Г4	стоваришта	/	597,00	1791,00	49%	1,22	10,00	П+2	61	64.050,00
13	1040,00	Г4	стоваришта	/	478,00	1434,00	49%	1,28	10,00	П+2	61	63.440,00
14	1040,00	Г4	стоваришта	/	524,00	1572,00	49%	2,10	10,00	П+2	61	63.440,00
15	990,00	ГЗ	сервиси и мало стопанство	/	486,00	1458,00	49%	1,16	10,00	П+2	61	60.390,00

ДУП за УАЕ бр.2, УБ 2/2-дел блок "Б" донесен со одлука бр. 07-2014/7 од 27.08.2008г.

1	2060,00	B1	Образование	/	820,00	1724,00	20%	1,5	/	/	61	125.660,00
---	---------	----	-------------	---	--------	---------	-----	-----	---	---	----	------------

Бр. 25-2888/7
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ
СОПСТВЕНОСТ НА ЕЛС-ОПШТИНА
ПРИЛЕП, ЗА ПРОДАЖБА ВО ПОСТАПКА
ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

1. Одлуката за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба во постапка за јавно наддавање, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/7
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10 и чл.66 од Законот за локална самоуправа на РМ ("Сл.Весник на РМ" бр. 5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 т.33 и член .93 Од Статутот на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник" бр.6/2003 и бр.4/2005 год.) и врз основа на член 5 и 7 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015), Советот на Општина Прилеп, на седницата одржана на ден 28.12.2015 година, донесе :

ОДЛУКА

за определување недвижен имот сопственост на
ЕЛС-Општина Прилеп,
за продажба во постапка за јавно наддавање

Член 1

Со оваа Одлука се определува недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба, во постапка со јавно наддавање.

Член 2

Како недвижен имот сопственост ЕЛС-Општина Прилеп, кој ќе се продава во постапка со јавно наддавање, се определува следниот недвижен имот заведен на :

1.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.23566 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ- Одделение за премер и катастар - Прилеп на КП бр. 16971/1 К.О. Прилеп сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен имот- деловни простории дел од објект со површина од 167 м2, во приземје во Дом на МЗ "Рид"-Прилеп);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот - дел од објект со површина од 167 м2 , изнесува 109.105,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

2.- Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.43 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ-Одделение за премер и катастар-Прилеп на К.П. бр.1665 за К.О. Ерековци, сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, (недвижен имот - објект со површина од 74 м2);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот - дел од објект со површина од 74 м2 , изнесува 4.742,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

3.- Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.874 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ-Одделение за премер и катастар-Прилеп на К.П. бр.839/1 за К.О. Канатларци, сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, (недвижен имот - градежен материјал оформен во објект на поранешен Задружен дом во површина од 647 м2 и недвижен имот - двор во површина од 4622 м2 во населено место Канатларци во Општина Прилеп);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот - градежен материјал оформен во објект на поранешен Задружен дом во површина од 647 м2 и недвижен имот - двор во површина од 4622 м2 во населено место Канатларци во Општина Прилеп, изнесува 25.079,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

4.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.627 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ- Одделение за премер и катастар - Прилеп на КП бр. 339 К.О. Мажучиште сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен имот- објект со површина од 720 м2);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот - дел од објект со површина од 720 м2 , изнесува 60.266,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

5.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.174 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ- Одделение за премер и катастар - Прилеп на КП 2039 К.О. Беловодица сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен имот-градежно неизградено земјиште со површина од 2795 м2,материјал оформен во градба и земјиште под зграда 1 со површина од 276 м2);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот- градежно неизградено земјиште со површина од 2795 м2,материјал оформен во градба и земјиште под зграда 1 со површина од 276 м2, изнесува 7.210,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

6.- Недвижен имот заведен во Имотен Лист бр.54 издаден од Државен завод за геодетски работи на РМ- Одделение за премер и катастар - Прилеп на КП бр. 1641 К.О. Ореовец сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, (недвижен имот - материјал оформен во градба и земјиште под зграда со површина од 96 м2 и недвижен имот двор од површина 1629 м2);

Почетна цена на недвижниот имот кој ќе се продава, во постапка со јавно наддавање, (недвижен имот - материјал оформен во градба и земјиште под зграда со површина од 96 м2 и недвижен имот двор од површина 1629 м2, изнесува 5.619,00 ЕВРА , пресметано во денарска противвредност, според курсот на денарот према еврото утврден од страна на НБРМ, (сума определена од страна на овластена Комисијата за проценка на пазарна вредност на недвижен имот при ЕЛС Општина Прилеп односно од страна на овластени проценители ЕЛС Општина Прилеп, а врз основа на Проценка на пазарната вредност на овај недвижен имот).

Член 3

Недвижниот имот од член 2 од оваа Одлука, да се продава во постапка со јавно надавање, согласно со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, давање и примање на подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015).

Се задолжува Градоначалникот на Општина Прилеп, да формира Комисија која ќе спроведе постапка за продажба во постапка со јавно наддавање, на недвижниот имот од член 2 од оваа Одлука, согласно со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на ЕЛС Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на ЕЛС Општина Прилеп. ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.14/2009 и 12/2015), како и согласно со оваа Одлука.

Член 4

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Член 5

Одлуката да се достави до Градоначалникот на Општина Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

Бр. 25-2888/8
28.12.2015 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп

Прилеп

м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА НА ЈКП „ПАЗАРИ“ -ПРИЛЕП, БР.03-349/1-2 ОД 10.12.2016 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план и Инвестиционата програма за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, бр.03-349/1-2 од 10.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/8
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот план и Инвестиционата програма за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, бр.03-349/1-2 од 10.12.2016 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план и Инвестиционата програма за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“ -Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/9
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА НА ЈКП „ПАЗАРИ“ - ПРИЛЕП, БР.03-349/1-3 ОД 10.12.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа и развој за 2016 година на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр.03-349/1-3 од 10.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/9
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа и развој за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, бр.03-349/1-3 од 10.12.2015 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа и развој за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“ -Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/10
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП „ПАЗАРИ“ –ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА, БР. 03-349/1-4 ОД 10.12.2016 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари“ – Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 10.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/10
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 10.12.2016 година

член 1

Се давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари – Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 10.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/11
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈКП „ПАЗАРИ“ - ПРИЛЕП, БР.02-315/1 ОД 14.11.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр.02-315/1 од 14.11.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/11
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП Пазари Прилеп (бр.02-101/1-5 од 14.04.2012 год) бр.02-315/1 од 14.11.2015 год

член 1

Се давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП Пазари Прилеп (бр.02-101/1-5 од 14.04.2012 год) бр.02-315/1 од 14.11.2015 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/12
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП - ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2016
ГОДИНА,
БР.02-889/4 ОД 17.12.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/12
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/13
28.12.2015 год.
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП -
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2016 ДО
31.12.2016 ГОДИНА, БР.02-889/5 ОД 17.12.2015
ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП - Прилеп за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, бр.02-889/5 од 17.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/13
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, бр.02.889/5 од 17.12.2015 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, бр.02.889/5 од 17.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/14
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ СО
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА И
ФИНАНСОВИОТ ПЛАН НА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ - ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОД, БР.02-
654/2 ОД 11.12.2015 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од 11.12.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/14
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 25.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за
работа и развој со инвестициони
вложувања и Финансовиот план на
ЈКП „Водовод и канализација“ -
Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од
11.12.2015 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од 11.12.2015 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/15
28.12.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 2014-2019
ГОДИНА

1. Програмата за дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/15
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.17 од Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата ("Сл. весник на Р Македонија" бр.66/2004 и бр.89/2008), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
2014-2019 ГОДИНА

Програмата за спомен обележја на општина прилеп 2014-2019 година ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.2/2014) се дополнува и тоа:

III ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ –
СКУЛПТУРА НА МИРЧЕ АЦЕВ

Мирче Ацев (20 октомври [1915](#) – [4 јануари 1943](#)) е македонски национален деец и [народен херој на Македонија](#).

По завршувањето на основното училиште во Ореовец, заминал да учи гимназија во [Прилеп](#). Мирче бил принуден да го прекине школувањето во Прилеп поради тогашната политика на

режимот на затворање на полните гимназии и заминал во [Битола](#).

Во учебната [1933/1934](#) година Мирче Ацев се запишал во петти клас во [Битолската гимназија](#). Матурата ја завршил во летото [1937](#) година.

Се запишал на Правниот факултет во [Белград](#). Уште во почетокот на студиите се вклучил во Организацијата на напредните студенти. Преку оваа организација, раководена од [КПЈ](#), напредните студенти ги зеле во свои раце разните стручни здруженија, одбори и студентската менза. Се спријателил со [Кузман Јосифовски - Питу](#), а од тие денови датира и неговото другарување со [Страшо Пинџур](#).

Член на [Комунистичката партија на Југославија](#) станал во [1939](#) година. Задолжен и за организација и раководење на студентската колонија во [Охрид](#). Во летото [1939](#) година во градот ја формирал првата партиска организација и првиот местен комитет на КПЈ. Раководител на колонијата во Охрид бил и во наредната [1940](#) година.

Во почетокот на [1940](#) година бил испратен на илегална работа во [Скопје](#) и сè до [6 април 1941](#) престојувал во градот. Овде ја организирал партиската техника на Покраинскиот комитет и заедно со [Страшо Пинџур](#) го подготвувал печатењето на партискиот орган, на весникот „Искра“.

Уште во самиот почеток на [бугарската](#) окупација се вклучил во ослободителното движење. Неколку дена по нападот на [фашистичка Германија](#), тој и Страшо заминале за [Кавадарци](#), а потоа Мирче преминал во Прилеп. По кратко време повторно се вратил на работа во Покраинскиот комитет во Скопје. Како партиски инструктор на Покраинскиот комитет ги обиколил партиските организации во повеќе градови на Македонија.

Од крајот на 1941 година до пролетта 1942 Мирче престојувал во [Битола](#). Иако во длабока

илегалност, работел со организациите во [Ресен](#) и во [Охрид](#).

Во средби со напредни дејци и во писма, Мирче ја критикувал неактивноста на Покраинскиот комитет, што имало влијание врз промената на неговиот состав во пролетта [1942](#) година. Во јуни истата година тој станал привремен секретар на Покраинскиот комитет.

Заедно со Кузман Јосифовски - Питу се залага за примена на курсот за вооружена борба и пристапува кон формирањето неколку нови партизански одреди во Македонија.

Мирче заедно со Страшо Пинџур во септември [1942](#) година излегол на терен. Намерата им била да ги посетат партизанските одреди и партиските организации во Велешко и Прилепско. Сосема случајно бил уапсен на [19 декември 1942](#) во Велес, заедно со Страшо Пинџур.

По долго физичко измачување во Обласната полициска управа во [Скопје](#) и без судски процес, по петдневно сверско мачење, обајцата биле убиени од бугарската полиција на [4 јануари 1943](#) година (биле фрлени низ прозорец).

Во чест на Мирче Ацев, првиот баталјон на Народноослободителната војска на Македонија, формиран на [18 јули 1943](#) година, го доби неговото име. Беше член на Покраинскиот комитет на КПЈ на Македонија од 1941 година и член на Главниот штаб на [НОВ](#) и ПО на Македонија.

Со својата уметничка и естетска вредност, спомен-обележјето (скулптурата) треба да се вклопи во амбиентот на плоштадот во центарот на градот.

- Услови – Идејниот проект се однесува на скулптура изведена во траен материјал, (бронза), која треба да се вклопи во естетската целина на архитектонскиот простор.
- Самата скулптура треба да биде висока до 2,40 метри, а партерните димензии на постаментот треба да се во согласност со Деталниот урбанистички план за тој локалитет.

- Како извор на финансирање на ова спомен-обележје е буџетот на општина Прилеп, донации, како и други извори.
- Рок на изработка и поставување на ова спомен-обележје е 2016 година.
- Одржување на скулптурата – општина Прилеп.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Бр. 25-2888/16
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА "КИРО КРСТЕСКИ -ПЛАТНИК" – ПРИЛЕП

1. Решението за именување членови на Управниот одбор на Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник" – Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/16
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" 79/2009, 36/201, 51/2011, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Управниот одбор на Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник"- Прилеп

1. Со ова Решение се именуваат членови на Управниот одбор во Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник - Прилеп.

2. За членови на Управниот одбор во Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник" - Прилеп се именуваат:

- Игор Ламбески, дипломиран економист;

- Кирил Кочоски, дипломиран правник;

- Кире Станкоски, дипломиран земјоделски инженер, а од редот на вработените се именуваат,

- Благојче Стојаноски, дипломиран економист, вработен во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп; и

- Иле Кузевски, дипломиран физиотерапевт, вработен во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп

3. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.

4. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

5. Решението да се достави до именуваните, Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник - Прилеп, градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

Бр. 25-2888/17
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДОНАЦИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за прифаќање на донација на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/17
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/02), а во врска со член 6 став 2 и 3 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 61/04,96/04, 67/07,156/09 и 47/11) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за прифаќање на донација на Општина

Прилеп

Член 1

Со оваа одлука, Општина Прилеп ја прифаќа донацијата дадена во добра и услуги за цели од јавен интерес, односно поддршка и развој на образованието и спортот во Општина Прилеп, дадена од давателот, Одделот за спорт, интеграција и заштита на населението, Општина Лозана Швајцарија, Директор-Марк Вуиллеумиер.

Член 2

Донацијата која се дава на Општина Прилеп се состои во следните материјални добра:

1.Донација

- 1.1. Рефлектор –спот = 83 парчина (36 од 3500 вати и 47 од 2000 вати)
- 1.2. Електромагнетен баласт од 3500 вати=36 парчина
- 1.3. Електромагнетен баласт од 2000 вати=47 парчина
- 1.4. Металхалогена светилка – резерви =116 парчина
- 1.5. Запалка за светилка = 68 парчина
- 1.6. Кондензатор = 15 парчина
- 1.7. Разводни ормари = 5 парчина

2.Донација

- 2.1.Изолација -ПВЦ под = 80 котури
- 2.2.Елементи за озвучување (звучници и појачала) = 60 парчина

3. Донација спортска сала балон

елементи -1 дел

- 3.1 ПВЦ плочки - 10 палети =13 000 парчина
- 3.2 Пластични церади - 2 палети =2 парчина
- 3.3 Рефлектори =6 парчина
- 3.4 Постоље за рефлектори со трансформатори= 6 парчина
- 3.5 Кабина со врати влез/излез =2 парчина
- 3.6 Метални цевки= 30 парчина

4 Донација спортска сала балон елементи-2 дел

- 4.1. Метален континер со мотор и акумулаторски батерии =1 парче
- 4.2. Резервоар за нафта =3 парчина
- 4.3. Електричен разводен ормар =1 парче
- 4.4. Филтери за воздух =3 парчина
- 4.5. Црево за воздух =1 парче
- 4.6. Електричен кабел =1 парче
- 4.7. Метални спојки = 1 вреќа
- 4.8. Светилки металхалогени за рефлектор 2000 вати =6 парчина

Член 3

Донацијата од член 1 на оваа Одлука ќе се прими и реализира согласно закон.

Член 4

За донацијата ќе биде склучен посебен договор, помеѓу Градоначалникот на Општина Прилеп, како примател на донацијата и Одделот за спорт, интеграција и заштита на населението, Општина Лозана Швајцарија, Директор-Марк Вуиллеумиер.

член 5

Оваа Одлука влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/18
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "З", КО ПРИЛЕП – ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "З", КО Прилеп – Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/18
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.12.2015 донесе:

ОДЛУКА

за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП

чл.1

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е

означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- од северо-западната страна на планскиот опфат, границата започнува од точка „1.., пресекот на осовините на улиците „Иво Лола - Рибар.. и „Кире Гаврилоски.., и оди према исток по осовината на улицата „Иво Лола - Рибар.. се до точка „2.., до пресекот со осовината на улицата „Цане Коњарец..;

- од источната страна на планскиот опфат, од точка „2.. границата продолжува на југ, по осовината на улицата „Цане Коњарец.. се до точка „3.., до пресекот со осовината на улицата „Савка Манеска ..;

- од јужната страна на планскиот опфат, од точка „3.. границата продолжува на запад, се до точка „4.., до пресекот со осовината на улицата „Иво Лола - Рибар.. каде свртува према север по осовината на улица и каде се затвора границата на планскиот опфат.

Површината на планскиот опфат за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "З" изнесува 1.0175ха сметано по гореспомнатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

• Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од ДООЕЛ „ГЕНИКО,, ПРИЛЕП, со тех. бр.02/15 од месец Јули2015 год.

СОДРЖИНА :

1. НАСЛОВНА СТРАНА

2. СОДРЖИНА

3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА

4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ

5. ПРИЛОЗИ

• Планска Програма тех.бр.02-1/15 од февруари 2915г.

• Извод од Генерален урбанистички план бр.09-16/2 од 12.01.2015г.

• Извод од ДУП за УАЕ 15-дел бр.09-17/2 од 12.01.2015г.

• Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога за дел од КО Прилеп изработен од ДООЛ „ГПС Премер,, Прилеп и заверен во АКН-

Одделение за катастар на недвижности во Прилеп под бр.03-547/3 од 20.10.2014г.

• Потврда за подземни и надземни инсталации на постојната електрична мрежа со бр. 24-356/2 од 13.03.2015год. издадено од ЕВН Македонија АД, Скопје КЕЦ-Прилеп;

• Известување за постојни и планирани ТК инсталации со бр.12-55073/2 од 12.03.2015г. издадено од - Македонски телеком АД Скопје;

• Давање на податоци од Јавно комунално претпријатие „Водовод и канализација" - Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа со бр. 03-130/2 од 20.03.2015год.;

• Доставување податоци и информации од Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство – Скопје со бр.17-896/2 од 23.03.2015г;

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА

ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

во ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ

- природни фактори

- сеизмика на просторот

- климатски услови

- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНТЕЛИ

- инвентаризација на постоен градежен фонд

- инвентаризација на постојна комунална

инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација

- извод од постоен ДУП

- програмска задача

- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА

ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Микролокација - ситуација-----м = 1: 10000

- извод од ГУП на Прилеп-----м = 1 : 2500

- извод од ДУП -----м = 1 : 1000

- ажурирана геодетска подлога-----м = 1 : 500

- инвентаризација и снимање на постоен градежен фонд, инфраструктура и вкупна физичка

супраструктура ----- м = 1: 500

-инвентаризација и снимка на бесправно

изградени градби-----м = 1: 500

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД
 2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ
 - групи на класи на намени
 - парцелација и регулација
 - површини за градба и висински план
 3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
 - примарна и секундарна сообраќајна мрежа
 - паркирање и гражирање
 - нивелациско решение
 - хидротехничка инфраструктура
 - електроенергетика
 4. ОСТАНАТО
 - делумно обработени барања
 - економско образложение
 5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
 - мерки за заштита на животната средина
 - мерки за заштита на природата
 - мерки за заштита на културното наследство
 - мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди
 - мерки за заштита и спасување
 6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
 - општи услови
 - посебни услови
 - Б. НУМЕРИЧКИ, БИЛАНСНИ И СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ
 - В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
 1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ-----м =1: 500
 2. СООБРАЌАЕН ПЛАН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН НА ЗЕЛЕНИЛО----- м =1: 500
 3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН----- м =1: 500
 - водовод
 - канализација
 - електрика
 - ПТТ
 4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА- м =1: 500
 5. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА- м =1: 1000
- Извештај од извршена стручна ревизија** на Нацрт Планот изработен од „Урбан Проект,, ДООЕЛ - Прилеп, со тех.бр. 07-03/15 од Август 2015 год

- **Мислење** бр.03-313/5 од 12.11.2015 год. од Комисијата за давање на мислење на планска

документација формирана од стран на Градоначалникот на општина Прилеп .

- **Програма** бр. 25-445/7 од 27.02.2015 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2015 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-2888/19
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 15,

УРБАН БЛОК 15.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "2", КО ПРИЛЕП- ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/19
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.12.2015 донесе:

ОДЛУКА

за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК

15.01, плански опфат "2", КО Прилеп -
ОПШТИНА ПРИЛЕП

чл.1

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- од север со осовината на ул. „Бошко Јанкоски"
- од запад со осовината на ул. „Иво Лола Рибар"
- од југ со осовината на ул. „Цане Кузманоски"
- од исток со осовината на ул. „Цане Коњарец"

Површината на планскиот опфат за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2" изнесува 1,22ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од ДООЕЛ „ПЕРКАН ПРОЕКТ,, ПРИЛЕП, со тех. бр.97/14 од месец Февруари 2015 год.

СОДРЖИНА :

1. НАСЛОВНА СТРАНА
2. СОДРЖИНА
3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
4. ЛИЦЕНЦА НА ФИРМАТА И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЛАНЕРИТЕ
5. ПРИЛОЗИ
 - МИСЛЕЊЕ за отпочнување постапка за изработка на планска

документација со бр.03-1432/2 од 11.07.2014г;

- Известување за водовите на постојната електрична мрежа со бр. 24-1658/2 од 03.10.2014год. издадено од ЕВН Македонија АД, Скопје КЕЦ-Прилеп;
- Известување од Јавно комунално претпријатие „Водовод и канализација" - Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа со бр. 03-369/2 од 19.09.2014год.;
- Известување за постојни и планирани тк инсталации со бр.19-228151/2 од 23.09.2014г. издадено од - Македонски телеком АД Скопје;
- Известување од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп со бр.08-367/1 од 19.09.2014г;

6. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А - текстуален дел -

1. Вовед
2. Географско и геодетско одредување на подрачјето за планскиот опфат
3. Историјат на планирањето за подрачјето на планскиот опфат
4. Податоци за природните чинители во рамките на планскиот опфат
5. Податоци за создадените вредности и чинители во рамките на планскиот опфат
6. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура
7. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини

8. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура

9. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби

10. Анализа на степен на реализација на постојниот план

11. Анализа на можностите за просторен развој

12. Извод од план од повисоко ниво

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на постојната состојба

В - графички дел -

1. Извод од ГУП на Општина Прилеп --
-----м = 1: 2500

2. Извод од ДУП на Општина Прилеп -
-----м = 1: 1000

3. Ажурирана геодетска подлога-----
-----м = 1: 1000

4. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и изградената комунална инфраструктура---м = 1: 1000

5. Инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби-м = 1: 1000

7.ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А - текстуален дел –

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период

2. Текстуални одредби од Изводот од план од повисоко ниво кои се однесуваат на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање

3. Планска програма

4. Опис и образложение на планскиот концеп за просторниот развој во рамките на планскиот опфат

5. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба

на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура

- Намена на земјиштето и градбите

- Регулациони и градежни линии

- Површини за градба и висински план

- Процент на изграденост

- Коефициент на искористеност

- Сообраќај и нивелациски план

- Водовод и Канализација

- Електрика и ПТТ

- Заштита на животната средина

- Мерки за заштита и спасување

- Плански решенија за отстранување и спречување на архитектонски бариери за инвадирани лица

6. Економско образложение

7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

8. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите

Б - нумерички дел -

1. Нумерички показатели на планираната состојба

2. Билансни показатели

В- графички дел –

1. Регулационен план ----м=1: 1000

2. План на површини за градење -----
-----м=1: 1000

3. Сообраќаен план, нивелациски и план на зеленило-----м=1: 1000

4. Инфраструктурен план-----м=1: 1000

- Водовод
- Канализација
- Електрика
- ПТТ

5. Синтезен план -----m=1: 1000

- **Извештај од извршена стручна ревизија** на Нацрт Планот изработен од „ЈП за ПУП,, -Прилеп, со тех.бр. 018/15 од Февруари 2015 год
- **Мислење** бр.03-2748/3 од 12.12.2015 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .
- **Програма** бр. 25-445/7 од 27.02.2015 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2015 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-2888/20
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01, ПЛАНСКИ ОПФАТ "З", КО ПРИЛЕП - ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/20
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Службен весник на РМ 51/05, 137/07,

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13,163/13 и 42/14), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 28.12.2015 донесе:

ОДЛУКА

за утврдување Нацрт Детален
урбанистички план за УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01,
плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА
ПРИЛЕП
чл.1

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- од северната страна, почнувајќи од пресечната точка ..01.. на осовината на улицата "Карпалак" како магистрала - М2 (продолжение на булеварот "Маршал Тито"), оди на југоисток по осовината на истата улица, се до пресечната точка ..02..,
- од источната страна, од точка ..02.. оди према југ по границата на кп 5741 и сите нејзини делови, се до пресечната точка ..03.. каде свртува кон исток до пресечната точка ..04.. каде дел оди по граница на катастарската парцела, а на еден дел по осовината на крак од ново проектираната индустриска улица Ин2, од каде свртува кон југ по границата на катастарската парцела до точка ..05.. која е најјужна точка на опфатот,
- од јужната страна, од точката ..05.. оди према запад, односно северозапад по границите на кп 5741, се до пресечната точка ..6.., каде свртува на североисток
- од западната страна, од точка ..06.., оди према североисток по осовината на новопредвидената индустриска улица Ин1 се до пресечната точка ..01.., каде границата на планскиот опфат се затвора.

Површината на планскиот опфат за УЕ 21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "З" изнесува 15,7505ха сметано по гореспоменатите граници.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "З", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП изработен од ДООЕЛ „ГЕНИКО,,

Прилеп, со тех. бр.01/15 од месец Декември 2015 год.

СОДРЖИНА
ОПШТ ДЕЛ

1. НАСЛОВНА СТРАНА
 2. СОДРЖИНА
 3. ИЗВОД ОД РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ФИРМАТА
 4. ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
 5. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПЛАНЕРОТ И СОРАБОТНИЦИТЕ
 6. ПИСМА ОД ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
 7. ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ПОДЛОГА
- ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД
2. ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ

ПОДАТОЦИ ЗА

ПРОСТОРОТ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА

ПРОСТОРОТ во

ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ

ЧИНИТЕЛИ

- природни фактори
- сеизмика на просторот
- климатски услови
- културно наследство

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ

ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ

- инвентаризација на постоен

градежен фонд

- инвентаризација на постојна

комунална инфраструктура

6. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА

РЕАЛИЗАЦИЈА НА

ПОСТОЈНИОТ ПЛАН СО МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ

- степен на реализација
- извод од постоен ГУП
- програмска задача
- концепт за просторен развој

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА

ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

-Микролокација- ситуација-----м = 1: 10000

-извод од ГУП - ПРИЛЕП -----м = 1: 5000

-намена и сообраќај

-ажурирана геодетска подлога----- м = 1: 1000

-инвентаризација и снимање на постоен

-градежен фонд, инфраструктура и вкупна

физичка супраструктура -----м = 1: 1000

-инвентаризација и снимка на бесправно

-изградени градби----- м= 1: 1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ

РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНА НА

ГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ И ОБЈЕКТИТЕ

- систем на групи на класи на намени

- класи на намени

- парцелација и регулација

- површини за градба и висински план

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ

РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА

ИНФРАСТРУКТУРА

- примарна и секундарна сообраќајна мрежа

- стациониран сообраќај-паркирање и

гаражирање

- нивелациско решение

- хидротехничка инфраструктура

- електроенергетика

4. ОСТАНАТО

- делумно обработени барања

- економско образложение

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

- мерки за заштита на животната средина

- мерки за заштита на природата

- мерки за заштита на културното наследство

- мерки за заштита од пожар и други природни и технички непогоди

- мерки за заштита и спасување

6. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ

НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ

ОПФАТ

- општи услови

- посебни услови

Б. НУМЕРИЧКИ И БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА

ПЛАНИРАНИОТ РАЗВОЈ

В. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН И ПЛАН НА

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ----- м =1: 1000

2. СООБРАЌАЕН ПЛАН, НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН И ПЛАН

НА ЗЕЛЕНИЛО----- м =1: 1000

3. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН----- м =1: 1000

- водовод

- канализација

- електрика

- птт

4. СИНТЕЗЕН ПЛАН НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА-----

-----м =1: 1000

1. **Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот** изработен од „Урбан Проект„ДООЕЛ -Прилеп, со тех.бр. 08-03/15 од Септември 2015 год.
-Одговор на забелешките од стручната ревизија тех.бр.2-01/15 од септември 2015год.

- **Мислење** бр.03-312/5 од 12.11.2015 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

- **Програма** бр. 25-445/7 од 27.02.2015 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2015 година.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Бр. 25-2888/21
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 4795 КО-ВАРОШ

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 4795 КО-Варош, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/21
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право над КП 4795 КО-Варош

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.6047, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-30680/2015 од 01.09.2015, за КП 4795 за КО-Варош, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 4795 КО-Варош.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/22
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11632КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11632КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/22
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 11632 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52910, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-34494/2015 од 27.10.2015, за КП 11632 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 11632 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/23
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11687 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11687 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/23
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на

Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 11687 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53009, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-21767/2015 од 12.05.2015, за КП 11687 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 11687 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/24
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 15009/2 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 15009/2 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/24
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина

Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 15009/2 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59207, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20742/2015 од 29.04.2015, за КП 15009/2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 15009/2 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/25
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16807/2 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16807/2 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/25
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник

на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 16807/2 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.30711, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-36215/2015 од 19.11.2015, за КП 16807/2 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16807/2 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/26
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 22297 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 22297 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/26

ГРАДОНАЧАЛНИК

28.12.2015 година
Прилеп

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Број 08 - 2890/27
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 22297 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56775, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-34999/2015 од 03.11.2015, за КП 22297 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 22297 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/27
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 22642 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 22642 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 22642 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56060, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29650/2015 од 14.08.2015, за КП 22642 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 22642 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/28
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 22761 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 22761 КО-Прилеп, се

објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/28
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 22761 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.42370, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-33092/2015 од 06.10.2015, за КП 22761 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 22761 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/29
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23020 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23020 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/29
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 23020 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.53030, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-24895/2015 од 11.06.2015, за КП 23020 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23020 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/30
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23021/1 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23021/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/30
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 23021/1 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-24896/2015 од 11.06.2015, за КП 23021/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23021/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/31
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12178 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12178 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/31
28.12.2015 година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 12178 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58459, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-35453/2015 од 09.11.2015, за КП 12178 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12178 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/32
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од

Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12186 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12186 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/32
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 12186 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58489, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-24215/2015 од 04.06.2015, за КП 12186 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12186 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/33
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на

Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008)
Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 13562/1 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 13562/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/33
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за откажување од корисничко право
над КП 13562/1 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.40643, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-36065/2015 од 17.11.2015, за КП 13562/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 13562/1 КО-Прилеп.

Чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

Чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/34
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23060 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23060 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/34
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 23060 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20470/2014 од 23.07.2014, за КП 23060 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23060 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/35
28.12.2015 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 6393 КО - ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 6393 КО - Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/35
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 6393 КО - Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.32570, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-6205/2015 од 23.02.2015, за КП 6393 за КО - Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 6393 КО - Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/36
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16132 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16132 КО- Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/36
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 16132 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55724, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-30627/2014 од 11.12.2014, за КП 16132 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16132 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/37
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ
ОДКОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23022/1 КО-ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23022/1 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/37
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА
за откажување од корисничко право
над КП 23022/1 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52797, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-35229/2015 од 05.11.2015, за КП 23022/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23022/1 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на

недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/38
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23469 КО-ПРИЛЕП**

1.Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23469 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/38
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 23469 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55183, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-

1153/2015 од 22.01.2015, за КП 23469 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23469 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/39
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 23470 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 23470 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/39
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за откажување од корисничко право
над КП 23470 КО-Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.55175, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-1152/2015 од 22.01.2015, за КП 23470 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 23470 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Бр. 25-2888/40
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.27 - КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД АЛЕКСОСКИ ДИМИТРИЈА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.27 - КО Лениште, на барање од Алексоски Димитрија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/40
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ"

бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.27 - КО Лениште, на барање од Алексоски Димитрија

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.27 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/41
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.846 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БУНТЕВСКИ СЛАВЧО

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.846 -КО Прилеп, на барање од Бунтевски Славчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/41

ГРАДОНАЧАЛНИК

28.12.2015 година
П р и л е п

на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.846 - КО Прилеп, на барање од Бунтевски Славчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.846 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/42
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.460/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ЈАНАКИЕВСКА ЦВЕТА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска

документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.460/1 -КО Варош, на барање од Јанакиевска Цвета, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/42
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.460/1 -КО Варош, на барање од Јанакиевска Цвета

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.460/1 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/43
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.2990 -
КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД КАРЕСКИ БЛАГОЈА**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2990 -КО Варош, на барање од Карески Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/43
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2990 -КО Варош, на барање од Карески Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2990 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/44
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.1123 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
КАРЕСКИ МАРЈАН**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1123 -КО Прилеп, на барање од Карески Марјан, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/44
28.12.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1123 -КО Прилеп, на барање од Карески Марјан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1123 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/45
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.513 - КО СМОЛАНИ, НА БАРАЊЕ ОД КРСТЕСКА КАРОЛИНА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.513 -КО Смолани, на барање од Крстеска Каролина, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/45
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.513 - КО Смолани, на барање од Крстеска Каролина

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.513 -КО Смолани.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/46
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1637 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД ОГЃАНОСКА ВИОЛЕТА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1637 -КО Лениште, на барање од Огњаноска Виолета, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/46
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1637 -КО Лениште, на барање од Огњаноска Виолета

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1637 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/47
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4238 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СМилЕСКА ВИКТОРИЈА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4238 -КО Варош, на барање од Смилеска Викторија, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/47
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната

самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4238 -КО Варош, на барање од Смилеска Викторија

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4238 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/48
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3986/3 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈАНОВСКИ СЛОБОДЕ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/3 -КО Варош, на барање од Стојановски Слободе, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/48
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/3 -КО Варош, на барање од Стојановски Слободе

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/3 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/49
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.287 - КО ПОДМОЛ, НА БАРАЊЕ ОД ТАЛЕВСКИ МЕНДЕ

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.287 -КО Подмол, на барање од Талевски Менде, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/49
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.287 -КО Подмол, на барање од Талевски Менде

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.287 -КО Подмол.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/50
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.73 -КО
МАНАСТИР, НА БАРАЊЕ ОД ТАЛЕСКИ ДРАГАН

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.73 - КО Манастир, на барање од Талески Драган, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/50
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.73 -КО Манастир, на барање од Талески Драган

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.73 -КО Манастир.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/51
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3411 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ТОШЕСКИ
БЛАГОЈА

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.3411 - КО Ореовец, на барање од Тошески Благоја, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2890/51
28.12.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 28.12.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.3411 - КО Ореовец, на барање од Тошески Благоја

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување

на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3411 -КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Бр. 25-2888/52
28.12.2015 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

3.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

4.Решението да се достави до избраниот, ЈОУ дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

Број 08-2447/2
05.11.2015 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

АКТ ОД ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 103 став 6) од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ бр.79/2009, 36/2011,51/2011,166/2012,15/2013, 79/2013,164/2013,187/2013,38/2014, 44/2014,166/2014,180/2014,33/2015, 72/2015,104/2015 и 150/2015,а во врска со Јавниот конкурс за избор на директор на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп, и доставените документи бр.03-441/1 од 05.11.2015 година, Градоначалникот на општина Прилеп, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за избор на директор на ЈОУ Дом за стари лица
„Киро Крстески-Платник“-Прилеп

1.За директор на ЈОУ дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ се избира Ирена Стерјоска-Локвенец, дипломиран економист.

2.Мандатот на именуваниот трае 4 (четири години) почнувајќи од 05.11.2015 година.

С О Д Р Ж И Н А **на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 14 од 28.12. 2015** **година**

1. Буџет на Општина Прилеп за 2016 година.....**Стр.2**
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2016 година..**Стр.27**

3. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платитена државните службеници за 2016 година.....	Стр.29
4. Одлука за измени и дополнувања на Генералниот урбанистички план за град Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2013-2023.....	Стр.29
5. Програма за уредување на градежно земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година.....	Стр.36
6. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година.....	Стр.45
7. Одлука за определување недвижен имот сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, за продажба во постапка за јавно наддавање.....	Стр.50
8. Одлука за усвојување на Финансискиот план и Инвестиционата програма за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, бр.03-349/1-2 од 10.12.2016 година.....	Стр.52
9. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој за 2016 година на ЈКП „Пазари“ -Прилеп, бр.03-349/1-3 од 10.12.2015 година.....	Стр.53
10. Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП „Пазари“ –Прилеп за 2016 година, бр. 03-349/1-4 од 10.12.2016 година.....	Стр.53
11. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, бр.02-315/1 од 14.11.2015 год.....	Стр.54
12. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2016 година, бр.02-889/4 од 17.12.2015 година.....	Стр.54
13. Одлука за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, бр.02-889/5 од 17.12.2015 година.....	Стр.55
14. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансовиот план на ЈКП„Водовод и канализација”-Прилеп за 2016 год, бр.02-654/2 од 11.12.2015 година.....	Стр.55
15. Програма за дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година.....	Стр.56
16. Решение за именување членови на Управниот одбор на Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник" – Прилеп.....	Стр.57
17. Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп.....	Стр.58
18. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "3", КО Прилеп – Општина Прилеп.....	Стр.59
19. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15, УРБАН БЛОК 15.01, плански опфат "2", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП.....	Стр.61
20. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ21, УРБАН БЛОК 21.01, плански опфат "3", КО Прилеп - ОПШТИНА ПРИЛЕП.....	Стр.63
21. Одлука за откажување од корисничко право над КП 4795 КО-Варош...	Стр.65
22. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11632КО-рилеп...	Стр.66
23. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11687 КО-Прилеп.	Стр.66
24. Одлука за откажување од корисничко право над КП 15009/2 КО-Прилеп.	Стр.67

25. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807/2 КО-Прилеп...**Стр.67**

26. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22297 КО-Прилеп....**Стр.68**

27. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22642 КО-Прилеп....**Стр.69**

28. Одлука за откажување од корисничко право над КП 22761 КО-Прилеп....**Стр.69**

29. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23020 КО-Прилеп....**Стр.70**

30. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23021/1 КО-Прилеп...**Стр.70**

31. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12178 КО-Прилеп....**Стр.71**

32. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12186 КО-Прилеп....**Стр.71**

33. Одлука за откажување од корисничко право над КП 13562/1 КО-Прилеп...**Стр.72**

34. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23060 КО-Прилеп....**Стр.72**

35. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6393 КО - Прилеп....**Стр.73**

36. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16132 КО-Прилеп....**Стр.74**

37. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23022/1 КО-Прилеп..**Стр.74**

38. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23469 КО-Прилеп....**Стр.75**

39. Одлука за откажување од корисничко право над КП 23470 КО-Прилеп....**Стр.75**

40. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.27 -КО Лениште, на барање од Алексоски Димитрија.....**Стр.76**

41. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.846 -КО Прилеп, на барање од Бунтевски Славчо.....**Стр.77**

42. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.460/1 -КО Варош, на барање од Јанакиевска Цвета.....**Стр.77**

43. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2990 -КО Варош, на барање од Карески Благоја.....**Стр.78**

44. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1123 -КО Прилеп, на барање од Карески Марјан.....**Стр.78**

45. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.513 -КО Смолани, на барање од Крстеска Каролина..**Стр.79**

46. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1637 -КО Лениште, на барање од Огњаноска Виолета.....**Стр.79**

47. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4238 -КО Варош, на барање од Смилеска Викторија.....**Стр.80**

48. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3986/3 -КО Варош, на барање од Стојановски Слободе.....**Стр.81**

49. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.287 -КО Подмол, на барање од Талевски Менде.....**Стр.81**

50. Одлука за утврдување неисполнеи услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.73 -КО Манастир, на барање од Талески Драган.....**Стр.82**

51. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3411 -КО Ореовец, на барање од Тошески Благоја.....**Стр.82**

АКТ ОД ГРАДОНАЧАЛНИК

1. Решение за избор на директор на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп.....**Стр.83**

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци

